




USAID

FROM THE AMERICAN PEOPLE



Center for Civil Communications
Центар за граѓански комуникации





**ПРИРАЧНИК
ЗА ФИРМИ**

**ЗА УЧЕСТВО НА
ЕЛЕКТРОНСКИ ПОСТАПКИ
ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ**

јуни 2016 год.

Прирачник за фирмии за учество во електронски постапки за јавни набавки

Издавач:

Центар за граѓански комуникации

Лектура:

Татјана Б. Ефтиноска

Ликовно-графичко обликување:

Бригада дизајн

Печат:

Датапонс

Тираж:

400 примероци

CIP - Каталогизација во публикација

Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски”, Скопје

35.073.53:004.738.5(497.7)(035)

ПРИРАЧНИК за фирмии за учество на електронски постапки за јавни набавки.

- Скопје : Центар за граѓански комуникации, 2016. - 76 стр. ; илустр. ; 21x21 см

ISBN 978-608-4709-38-1

а) Јавни набавки - Електронски системи - Македонија - Прирачници

COBISS.MK-ID 101417994

Овој прирачник е овозможен со поддршка од американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) во рамките на Проектот на УСАИД за пристап на микропретпријатијата до јавните набавки. Содржината на публикацијата е одговорност на Центарот за граѓански комуникации и не ги изразува ставовите на УСАИД или на Владата на Соединетите Американски Држави.

Цели на прирачникот

Овој прирачник е наменет да им помогне на фирмите, од практичен аспект, подобро и побрзо да го совладаат подготвувањето на понудите за учество на т.н. електронски постапки за јавни набавки, што се спроведуваат преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН). Преку прирачникот, фирмите ќе се запознаат подобро со својата улога во целокупниот тендерски процес при остварувањето на својот правен и комерцијален интерес.

Посебно, прирачникот е наменет за микропретпријатијата, како материјал за нивна обука и како средство за зголемување на нивните знаења од областа на јавните набавки – како темелна подготовка за поуспешен настап на електронските постапки за јавни набавки.

Ова е особено важно ако се има предвид дека почнувајќи од годинава, договорните органи, односно државните институции, се обврзани 30% од објавените огласи за доделување на договорите за јавни набавки да ги спроведат целосно со електронски средства, односно преку ЕСЈН. За следната, 2017 година, обврската е 50% од постапките да бидат електронски, а од 2018 година натаму целосно се преминува на електронски постапки за јавни набавки.

Прирачникот се заснова врз одредбите од Законот за јавните набавки (ЗЈН), врз подзаконските акти и прирачниците изработени и објавени од Бирото за јавни набавки, како и врз практични искуства при спроведувањето на електронските постапки.

Препораки за успешен настап:

- Регистрирајте се на ЕСЈН!
- Набавете електронски потпис во форма на дигитален сертификат!
- Пребарувајте ги објавените огласи за доделување договори на ЕСЈН и селектирајте ги оние кои ќе побудат интерес кај вас од технички и од економски аспект!
- Преземете ја тендерската документација за конкретниот оглас за предметот на набавка за којшто сте заинтересирани!
- Анализирајте ја тендерската документација пред да се вклучите во процесот на понудување!
- Подгответе ја понудата на начинот описан во тендерската документација!
- Искористете ги функционалностите кои ги нуди ЕСЈН во правец на заштеда на време и пари!
- Поднесете ја понудата преку ЕСЈН, на начин описан во тендерската документација!
- Постојано читајте ги електронските пораки добиени во поштенското сандаче на вашиот кориснички профил во ЕСЈН!
- Следете ги инструкциите од договорниот орган и од Бирото за јавни набавки!

КРАТЕНКИ

БЈН – Биро за јавни набавки

ДО – договорен орган

ЕО – економски оператор

ЕСЈН – Електронски систем за јавни набавки

ЗЈН – Закон за јавните набавки

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Електронски систем за јавни набавки:

<https://e-nabavki.gov.mk>

link преку Mozilla Firefox:

<https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home>

link преку Chrome:

<https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home>

КИБС:

<https://kibstrust.mk/>

Македонски телеком:

<http://www.telekom.mk/digitalni-sertifikati.nspx>

За набавки (специјализиран портал за олеснување на пристапот на микропретпријатијата до јавните набавки):

<http://zanabavki.mk/>

Центар за граѓански комуникации:

<http://www.ccc.org.mk/>

Содржина

ДЕЛ 1: ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМОТ НА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО МАКЕДОНИЈА.....	7
1.1. Цели на Електронскиот систем за јавни набавки.....	7
Информативни цели:	
Функционалности што ги нуди ЕСЈН за кои не е потребна регистрација.....	8
Комерцијални цели - учество на тендер:	
Функционалности што ги нуди ЕСЈН за кои се потребни регистрација и електронски потпис (дигитален сертификат).....	14
ДЕЛ 2: ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНСКАТА ПОСТАПКА.....	15
2.1. Правна рамка.....	15
2.2. Што е електронска постапка?.....	16
2.3. Услови што треба да ги исполни економскиот оператор за учество во електронска постапка.....	16
Регистрација на ЕСЈН.....	16
Набавка (купување) на електронски потпис (дигитален сертификат).....	19
Начин на купување дигитален сертификат за електронско потпишување документи.....	19
Начин на електронско потпишување документи со дигитален сертификат.....	21
- Microsoft Office – формати на документи од апликацијата MS Office (Word, Excel, Power Point).....	22
- Adobe Acrobat (Reader DC) – документи во .pdf формат.....	25
ДЕЛ 3: УЧЕСТВО ВО ЕЛЕКТРОНСКА ПОСТАПКА.....	30
3.1. Најавување во Електронскиот систем за јавни набавки.....	30
Почетна страна на ЕСЈН по најавување на регистриран економски оператор.....	31
Поштенско сандаче.....	32
Преземање на тендерската документација.....	34

3.2.	Функционалности што ги нуди ЕСЈН за регистрираните економски оператори.....	38
	Мој профил.....	38
a)	„Лични податоци“.....	39
b)	„Податоци за економскиот оператор“.....	39
b)	„Корисници од економски оператор“.....	40
g)	„Документи на профилот“.....	41
	Прашања и одговори пред јавното отворање.....	44
a)	„Прашања и одговори пред јавно отворање“.....	45
b)	„Одговор на прашања кај хартиена постапка“.....	46
	Поднесување понуда.....	47
a)	„Поднеси понуда/пријава за учество“.....	47
	Јавно отворање.....	59
a)	„Следење на јавното отворање“.....	60
	Поднесување појаснување/дополнување во евалуација.....	61
a)	„Појаснување/Дополнување на поднесени документи во евалуација“.....	61
	Е-аукции.....	63
a)	„Учествувај на е-аукција“.....	66
b)	„Поднеси конечна цена“.....	70
	Известување за донесената одлука.....	72
	Дополнително прикачување документи за докажување на личната состојба.....	72
a)	„Дополнително прикачи документи“.....	73
	Досие на учество на завршени постапки.....	75
a)	„Поднеси понуди/пријави за учество“.....	76
b)	„Учество на завршени аукции“.....	76

ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ НА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО МАКЕДОНИЈА

1.1. Цели на Електронскиот систем за јавни набавки

Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) е едноставен веб-базиран систем за користење, преку којшто се овозможува пополнување и објавување на огласите за доделување договори за јавни набавки, на огласите за барање за прибирање понуди, известувања за склучени договори, евиденции за барање за прибирање понуди, поништување на постапките, спроведување на постапките за доделување договори за јавни набавки со користење електронски средства (користење електронска опрема за обработка и чување податоци) како и спроведување на електронски аукции и поднесување конечна цена.

Секој економски оператор (секое физичко или правно лице или група од такви лица која на пазарот нуди стоки, услуги или работи) којшто учествува во постапките за доделување договори за јавни набавки објавени на ЕСЈН може да ги презема следните дејствија доколку се регистрира во ЕСЈН:

- по личен избор да добива информации за објавени огласи за доделување договори за јавни набавки од категоријата за набавка која ја одбрале со регистрацијата,
- да презема тендерска документација,
- да поставува прашања,
- да поднесува понуди за постапки кои се спроведуваат со користење електронски средства,
- да дава појаснувања и да одговара на прашања поставени во фазата на евалуација на понудите,
- да учествува на електронски аукции или да поднесува конечна цена,
- да добива известувања во врска со донесени одлуки за избор или за поништување на конкретни постапки за доделување договори за јавни набавки.

Бирото за јавни набавки (БЈН) е задолжено да го развива и да го управува ЕСЈН како единствен компјутеризиран систем достапен на интернет адресата: <https://e-nabavki.gov.mk>.

Функционалностите кои ги нуди ЕСЈН можат да се користат:

- за информативни цели или
- за цели од комерцијален интерес, односно за учество на тендер.

Информативни цели:

Функционалности што ги нуди ЕСЈН за кои не е потребна регистрација

За да пристапите на веб-страницата на ЕСЈН, препорачливо е да ги користите последните верзии на пребарувачите Internet Explorer, Firefox или Chrome или други интернет пребарувачи компатибилни со нив.

Препорака: Користете Mozilla Firefox или Google Chrome како ваш веб пребарувач за пристап и за користење на ЕСЈН (Internet Explorer не е многу препорачлив).

Откако ќе пристапите кон јавниот дел на ЕСЈН, ја гледате следнава почетна страница која дава првични информации за ЕСЈН:

Подолу се дадени директни линкови (врски) и објаснети се некои важни менија и подменија што треба да ги препознавате кога ќе пристапете на првата страница на јавниот дел на ЕСЈН за директно користење на некои функционалности:



(горе во десниот агол на јавната страница на ЕСЈН)



ЛИНК-икона чиешто кликнување ве води кон почетната страница на ЕСЈН



ЛИНК-икона чиешто кликнување ве води до архивската година која сакате да ја пребарувате за објавени огласи и известувања



ЛИНК-икона чиешто кликнување ве води до директен линк – пријави проблем/постави прашање до Бирото за јавни набавки, односно се отвора прозорец кој ве води директно до формуларот каде што можете да поставите прашање или да пријавите проблем во врска со користењето на ЕСЈН директно до Бирото за јавни набавки и



ЛИНК-иконка, чиешто кликнување ве води до директен линк – мапа на сајтот која е еднаква на сите линкови што се појавуваат на почетната страница – менија од левата страна на ЕСЈН.

Мени на јавната страница (левата страна на ЕСЈН)

ДОГОВОРЕН ОРГАН >
ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОР >
ОГЛАСИ >
ИЗВЕСТУВАЊА >
Е - НАБАВКИ >
ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА >
ПРИЈАВИ ПРОБЛЕМ/ПОСТАВИ ПРАШАЊЕ >
НЕГАТИВНИ РЕФЕРЕНЦИ >
КОРИСНИ ЛИНКОВИ >

Во овој дел корисниците можат да пристапат до формуларите за регистрација, до прирачниците за начинот на работа на ЕСЈН, до сите огласи, известувања за склучен договор, евиденции на постапките со барање за прибирање понуди, да проверат негативна референца за одреден економски оператор или да постават прашање.

По кликнување на панелите во менито на јавната страница, се отвораат линкови преку кои можете директно да пристапите до некои функционалности на ЕСЈН:

□ Договорен орган

- **Регистрирај се** – формулар за регистрација на договорен орган
- **Регистрирани договорни органи** – можност за пребарување на регистрирани договорни органи
- **Прирачник за користење** – за договорни органи

□ Економски оператор

- **Регистрирај домашен оператор** – формулар за регистрација на економски оператори
- **Регистрирај физичко лице** – формулар за регистрација на физичко лице како економски оператор
- **Прирачник за користење** – за економски оператори

□ Огласи

- **Огласи** – можност за пребарување на сите (тековни и завршени) огласи за јавни набавки објавени од страна на договорните органи, за набавка на стоки, услуги или работи и можност за преземање на тендерската документација за учество во постапките
- **Прилози** – можност за пребарување на измени и дополнувања на објавените огласи (за времетраење на огласот), доколку договорниот орган има објавено прилог за нив
- **Поништување на постапки** – можност за пребарување на поништени постапки од страна на договорните органи
- **Други огласи** – можност за пребарување објавени огласи за набавка на услуги во согласност со член 17 став 1 алинеја 2 од ЗЈН (неприоритетни услуги, како што се правните, здравствените, хотелско-угостителските и др.) од страна на договорните органи
- **Известување за технички дијалог** – можност за пребарување на сите објавени известувања за технички дијалог објавени од страна на договорните органи
- **Концесии за јавни работи и јавни услуги** – можност за пребарување на сите објавени огласи за воспоставување на јавно-приватно партнерство како концепција за јавни работи и јавни услуги од страна на договорните органи

■ Известувања

- **Претходно индикативно известување** – можност за пребарување постапки за доделување договори за јавни набавки за кои договорните органи имаат објавено претходно индикативно известување
- **Евиденција** – можност за пребарување на сите објавени евиденции за склучени договори по спроведени постапки со барање за прибирање понуди и договори за услуги во согласност со член 17 став 1 алинеја 2 од ЗЈН, кои договорниот орган има обврска да ги пополнува на шестмесечно ниво
- **Известувања за Конкурс за избор на идејно решение** - можност за пребарување објавени огласи за конкурс за избор на идејно решение од страна на договорни органи
- **Известување за склучен договор** – можност за пребарување објавени известувања за склучен договор по спроведена постапка од страна на договорни органи, освен оние склучени договори кои се објавуваат во Евиденција
- **Известување за реализиран договор** – можност за пребарување објавени известувања за реализиран договор од страна на договорни органи

■ е-Набавки

- **Огласи за електронска постапка** – можност за пребарување на сите објавени огласи за спроведување електронски постапки и преземање на тендерска-та документација за учество во нив
- **Постапки во евалуација** – можност за пребарување и преглед на електронски постапки кои се во фаза на евалуација
- **Е-аукции** – можност за пребарување и преглед на закажани е-аукции
- **Најнови одлуки** – можност за пребарување и преглед на донесени одлуки во врска со избор на најповолна понуда/поништување на електронска постапка, е-аукции и поднесување конечна цена
- **Завршени постапки** – можност за пребарување и преглед на завршени електронски постапки и е-аукции

■ Често поставувани прашања

- **Често поставувани прашања** – преку овој линк, сите заинтересирани договорни органи, економски оператори, но и пошироката јавност, имаат можност да пронајдат одговори на често поставувани прашања во врска со одредени специфичности при користење на ЕСЈН кои ги објавува Бирото за јавни набавки

□ Пријави проблем/Постави прашање

- **Пријави проблем/Постави прашање** – преку овој линк секој корисник на системот може да постави прашање или да пријави проблем до администраторот на Бирото за јавни набавки во врска со користењето на ЕСЈН

□ Негативни референци

- **Негативни референци** – можност за пребарување на листа на економски оператори на кои им е издадена негативна референца. Во табелата се прикажува називот на економскиот оператор, основот и датумот на објавување на негативната референца, како и крајниот рок односно времетраењето на референцата
- **Провери ЕО за негативна референца** – можност за вршење проверка дали некој економски оператор има активна негативна референца (со внесување на даночниот и матичниот број на фирмата)

□ Корисни линкови:

- **Биро за јавни набавки:**
<http://bjn.gov.mk/bjn-portal/wordpress/>
- **Државна комисија за жалби:**
<http://dkzjn.mk/>
- **Tenders Electronic Daily:**
<http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do>
- **Овластени лица за е-гаранции:**
http://bjn.gov.mk/bjn-portal/wordpress/?page_id=45
- **Овластени банкарски службеници за е-гаранции - Комерцијална Банка:**
<https://www.banka.com.mk/s1o2p3-a2wkg-344-q2dsasd-gvhg/s1o2p3.aspx>
- **Овластени банкарски службеници за е-гаранции - Охридска Банка:**
<http://www.ohridskabanka.mk/content/%D0%9E%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8.pdf>
- **Овластени банкарски службеници за е-гаранции - ПроКредит Банка:**
<http://pcb.com.mk/bankarski-garancii-pravni.nspx>

Исто така, на почетната страница на ЕСЈН централно се поставени полинја за брз пристап до поважните содржини. Со нив **директно** се отвораат тековните огласи, закажаните е-аукции, завршените електронски постапки и најновите одлуки.



Огласи



е-Аукции



Завршени постапки



Најнови одлуки

- Огласи – директен линк за тековно објавени огласи (хартиена и електронска постапка)
- Е-аукции – директен линк за закажани е-аукции
- Завршени постапки – директен линк за завршените електронски постапки и е-аукции
- Најнови одлуки – директен линк за сите донесени одлуки во врска со електронските постапки, е-аукциите и поднесувањата на конечна цена
 - Во зависност од тоа каква постапка (хартиена или електронска) се спроведува за конкретниот предмет, таква ќе биде и информацијата за донесената одлука.

Пример за објавена информација за исходот од е-аукција при спроведување на електронска постапка.

Број на отлас	Договорен орган	Предмет на договорот	Одлуки	Вид на постапка	Датум на одлука
06-0000/2016	Собрание Народно Собрание	Изјава дека на претходниот уговор со Општина Неготино	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Најниска цена не поддуприла податоците Најниска цена не поддуприла податоците Конечната одлука за оваа постапка ќе ја донесе одговорното лице, за што ќе бидете информирани и објаснети. </div>	Вкупно ѕостапки прибирање постапка	29.06.2016

Пример за објавена информација за исходот од е-аукција при спроведување на хартиена постапка.

Број на отлас	Договорен орган	Предмет на договорот	Одлуки	Начин на постапка	Датум на одлука
7/2016	Собрание Народно Собрание Македонија	Изјава дека ја	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Најниска цена не поддуприла податоците Најниска цена не поддуприла податоците Конечната одлука за оваа постапка ќе ја донесе одговорното лице, за што ќе бидете информирани и објаснети. </div>	Отворена постапка	20.06.2016

Во табелата од овој панел, во колоната „Вид на постапка“ се појавуваат следните икони, кои даваат информации (легенда) за конкретната постапка:

Број на отлас	Договорен орган	Предмет на договорот	Начин на делимок	Вид на постапка	Датум на објава	Крајни рок	Документи
06/2016	Собрание Народно Собрание Македонија	Утупува постапките и претпоставка на одлука	Утупи	Баране за прибирање постапка	28.06.2016	04.07.2016 12:00	Причешки

- означува дека конкретната постапка ќе заврши со е-аукција;
- означува дека предметот на набавка на конкретната постапка е делив;
- означува дека критериумот за доделување на договор е „најниска цена“;
- означува дека конкретната набавка е до 5.000 евра во денарска противвредност.

Комерцијални цели – учество на тендер:

Функционалности што ги нуди ЕСЈН за кои се потребни регистрација и електронски потпис (дигитален сертификат)

Искористувањето на функционалностите кои ги нуди ЕСЈН заради остварување на комерцијален интерес претставува главна цел на економскиот оператор во целокупниот електронски тендерски процес. Оттука, делот 2 од овој прирачник е целосно посветен на електронската постапка.

ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНСКАТА ПОСТАПКА

2.1. Правна рамка

Почнувајќи од 1 јануари 2016 година, во согласност со ЗЈН, стапија на сила одредбите кои се однесуваат на задолжително спроведување отворена постапка, ограничена постапка и постапка со барање за приирање понуди со користење електронски средства преку ЕСЈН во најмалку 30% од објавените огласи.

Законските одредби за задолжителното користење електронски средства при спроведување на јавните набавки е регулирано во член 13 од Законот за изменување и дополнување на ЗЈН, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.78/2015, според којшто договорните органи се обврзани, во најмалку 30% од објавените огласи од 2016 година, во 50% од 2017 година и во 100% од објавените огласи од 2018 година, постапките за доделување договори за јавни набавки да ги спроведуваат преку електронски средства (преку ЕСЈН).

Правна основа за спроведување на електронските јавни набавки се:

- Законот за јавните набавки;
- Правилникот за начинот на користење на ЕСЈН и
- Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис.

Електронското работење во рамките на ЗЈН опфаќа примена на електронски средства и информатичко-комуникациска технологија за изработка на документи, комуникација и размена на податоци/документи во дигитален облик.

Сите субјекти вклучени во ЕСЈН имаат обврска да се придржуваат кон одредбите кои се однесуваат на примена на електронската форма на спроведување на постапките пропишани во ЗЈН и кон Правилникот за начинот на користење на ЕСЈН.

Техничките аспекти на користењето на ЕСЈН се детално разработени во Прирачникот за начинот на користење на ЕСЈН за договорните органи и во Прирачникот за начинот на користење на ЕСЈН за економски оператори, изработени од Бирото за јавни набавки.

2.2. Што е електронска постапка?

Електронска постапка е постапка за доделување договори за јавни набавки која целосно се спроведува по електронски пат, односно со користење електронски средства, преку ECJN. Кaj оваа постапка, поднесувањето на понудите и целокупната документација и комуникација помеѓу договорниот орган и економскиот оператор се одвива **електронски**, односно воопшто НЕ се користи хартиена форма (освен при поднесување банкарска гаранција или документација во нестандарден формат и големина, доколку тие се преобемни за скенирање и прикачување на ECJN).

Секое барање, информација, известување и други документи во постапката се испраќаат во електронска форма преку ECJN (<https://www.e-nabavki.gov.mk>). Секој документ се евидентира во моментот на испраќање, односно во моментот на примање.

2.3. Услови што треба да ги исполнi економскиот оператор за учество во електронска постапка

■ Регистрација на ECJN


За да можат економските оператори да ги користат придобивките од спроведувањето на електронските постапки за јавните набавки во Република Македонија во смисла на добивање на договорот, најпрво треба да се регистрираат во ECJN.

Економскиот оператор се регистрира во ECJN со пополнување формулар за регистрација којшто е составен дел од ECJN, по што ECJN автоматски ги обработува податоците од формуларот, генерира лозинка и ја доставува на регистрираната адреса за електронска пошта (е-мејл) на економскиот оператор.

Регистрацијата се врши преку менито „**Економски оператори**“ на јавната страница на ECJN, со пополнување на веб-формуларот за регистрација.

На ECJN можат да се регистрираат домашни и странски правни лица, како и физички лица заинтересирани за учество во јавните набавки.

Во рамките на менито „**Економски оператори**“ се наоѓаат 3 одделни линка:



„Регистрирај домашен оператор“ - (доколку се одбере EN верзијата на ECJH, преку овој линк се регистрираат странски компании - Register foreign operator) – по чиешто кликување се отвора формуларот за регистрација на нов економски оператор во ECJH:

Најпрво, локалниот администратор (лицето кое се регистрира како лице за контакт во вториот дел од регистрацискиот формулар „**Регистрирај домашен оператор**“) го внесува единствениот матичен број на економскиот оператор (ЕМБС доделен од Централен регистар на Република Македонија) во регистрацискиот формулар и кликува на копчето за пребарување, по што се појавува порака за одобрување во која е содржан износот за годишната претплата во зависност од големината на правниот субјект. Според остварениот годишен приход на економскиот оператор, Централниот регистар на РМ ги распоредува претпријатијата во микро, мали, средни и големи, при што најниска годишна претплата за користење на ECJH плаќаат микропретпријатијата, во износ од 2.000 денари + ДДВ, додека највисока плаќаат големите претпријатија, во износ од 8.000 денари + ДДВ. Во долниот дел од формуларот за регистрација се наоѓа панелот „**Пријави се за инфо за огласи**“, преку којшто економскиот оператор врши избор на категориите на набавка (максимум три во рамките на претплатата).

Локалниот администратор го пополнува и вториот дел од формуларот за регистрација со податоци за администраторот на економскиот оператор: име/презиме, корисничко име (на латиница, минимум 8 карактери), 13-цифрена ознака, телефонски број, адреса за е-пошта (на истата ќе дојде порака со потврда за регистрација со лозинка, ќе пристигне профактурата и ќе се одвива целокупната понатамошна комуникација при користење на системот). По кликување на копчето „**Регистрирај се**“, системот ќе ја потврди успешната

регистрација со прикажување порака на екранот и со автоматски испратете на порака до адресата на е-пошта на локалниот администратор, во која се содржани корисничкото име кое администраторот сам си го определил, лозинката која системот автоматски му ја генерира и профактура за годишна претплата во прилог.

По извршената уплата, односно по евидентирање на уплатата на сметка на БЈН, профилот на економскиот оператор ќе биде активиран.

Корисничкиот профил е активен една година од денот на евидентирање на извршената уплата. Датумот на истекување на претплатата се појавува на корисничкиот профил во текот на целото времетраење на претплатата на ЕСЈН. Десет дена пред истекување на претплатата економскиот оператор добива информативна порака за истекот на годишната претплата. Доколку има разидување во датумите помеѓу завршетокот на претходната претплата и новата уплата профилот ќе биде блокиран. Со извршената уплата, тој повторно се активира.

- „Регистрирај физичко лице“ - по кликување на овој линк се отвора форма за регистрација на физичко лице како нов економски оператор во ЕСЈН;

Регистрација на физичко лице

Податоци за физичко лице

Измислено име и првото име*
Име и познато име*
Име на средно образование
Адреса*
Град/Населено место*
Општина*
Почетна страница*
Е-пошта*
Број телефон*
Број пасош/ID

Прикажани податоци за овластени лица

Водитечки и превозници на пассажирски

Членови на правителството, министри, членови на парламентарни органи, споредник, посланик и поддржани кадрови и услуги

Информатички и телекомуникации, радиопрепродукција и поддршка, индустриски и трансформаторски услуги

Градежни работи, објекти и инсталации, алати, машини, објекти за издавачи, ИТ системи, инсталации и издавачи, издавачи

Транспортни и флотација на услуги

Информатички и радиодигитални услуги, трафикади, радиодигитални и телекомуникации услуги

Потребни предмети – штедка, чистачи, касови машини, санитарни предмети, чистачи, поддршка и издавачи, земјоделство и сточарство, прометни

Непримени и санитарски материјали и инсталации, услуги и прегледи на здравје

Енергетика, индустрија и инсталации и услуги

Ремонтни услуги и издавачи

Образование, научни и технички, медицински, научни поддршка и издавачи, земјоделство и сточарство

Хемикалии, химични производи, пластични материјали, пластични и стапчести услуги

Регистрацијата на физички лица се врши на истиот начин како регистрацијата на домашен економски оператор, односно со пополнување формулар за регистрација и следење на инструкциите во ЕСЈН.

- **Прирачник за користење на ЕСЈН** – по кликување на овој линк можете да го преземете Прирачникот за користење на ЕСЈН од страна на економски оператори

Помош за работење со системот



Прирачник за договорни органи



Прирачник за економски оператор

По завршување на регистрацијата на економскиот оператор на ЕСЈН, со најавување со своето корисничко име и лозинка, тој може да пребарува низ листата на објавени огласи, да презема тендерска документација, да поставува прашања и да дава одговори, да поднесува понуди, да учествува на е-аукција и да ги ажурира своите лични податоци внесени во формуларот за регистрација.

За секој нов оглас за електронска постапка објавен преку ЕСЈН, чијшто предмет на набавка е од категориите што ги избрал економскиот оператор во панелот „Пријави се за инфо за огласи“ при регистрацијата, операторот добива автоматско известување во поштенското сандаче на ЕСЈН (улогата на поштенското сандаче на ЕСЈН е објаснета во точка 3.1 од ДЕЛ 3, стр. 32 на овој Прирачник).

■ **Набавка (купување) на електронски потпис (дигитален сертификат)**

Начин на купување дигитален сертификат за електронско потпишување на документи

Член 58 став 2 од ЗЈН пропишува дека, доколку документите се доставуваат со користење електронски средства, тогаш ќе се применуваат прописите со кои се регулира електронскиот потпис. Електронскиот потпис е регулиран со Законот за податоци во електронски облик и електронски потпис, во којшто во член 13 став 1 е пропишано дека „општо прифатлив електронски потпис со квалификуван сертификат даден во врска со електронски податоци е изедначен со своерачен потпис и затоа има еднаква важност и сила на доказ, како и своерачниот потпис даден во врска со хартиени документи“. Ова значи дека за електронски поднесената понуда да има валидност и доказна сила еднаква на понуда која е доставена во хартиена форма, тогаш мора да се потпише **со користење квалификуван дигитален сертификат издаден од регистриран издавач на сертификати**. Обврската за електронско потпишување се однесува на понудата, односно на секој документ во електронска форма којшто го составува самиот понудувач (на пример, финансиска понуда, техничка понуда, изјава и сл.).

Значи, при спроведување/учествување во постапки кои се спроведуваат по електронски пат преку ЕСЈН, документите кои треба да се прикачат на ЕСЈН треба да бидат електронски потпишани со валиден дигитален сертификат издаден од регистрирани издавачи на дигитални сертификати.

Во Република Македонија постојат два регистрирани издавачи на дигитални сертификати:

- КИБС: <https://Kibtrust.mk/> и
- Македонски телеком: <http://www.telekom.mk/digitalni-sertifikati.npx>

Нивната дејност е регистрирана и контролирана од Министерството за информатичко општество и администрација. Двата издавачи на сертификати издаваат различни типови сертификати за физички и правни лица. Повеќе информации за начинот на добивање сертификат може да најдете на веб-страниците на регистрираните издавачи.

Доколку сертификатот е издаден од странски издавач, потребно е издавачот да биде авторизиран (регистриран) во земјата на потекло како официјален издавач на дигитални сертификати.

Со добивање на дигиталниот сертификат, ќе добиете и упатство од издавачот на сертификатот за тоа како да го инсталирате на вашиот компјутер или, пак, да го чувате и користите преку друг електронски медиум (на пример CD, токен, смарт картичка).

Електронски поднесената понуда има валидност и доказна сила еднаква на понуда која е доставена во хартиена форма кога е потпишана со користење квалификуван дигитален сертификат издаден од регистриран издавач на сертификати. **Дигиталниот сертификат мора да биде издаден за правно лице. Носител на дигиталниот сертификат треба да биде овластениот потписник/одговорното лице на правното лице (економски оператор) или лице ополномочено од овластениот потписник.**

Напомена: Дигиталниот сертификат треба задолжително да биде издаден на правното лице, односно да биде за службена употреба, а не издаден на физичко лице за приватна употреба. Носител на дигиталниот сертификат може да биде овластениот потписник/одговорното лице на правното лице (управителот) или лице ополномочено (овластено) од него.

Напомена: Електронскиот потпис ги заменува своерачниот потпис на управителот на фирмата и печатот на фирмата и затоа не смее да биде издаден на друго правно лице, туку на правното лице кое поднесува понуда. Само физичкото лице-носител на дигиталниот сертификат може да биде овластено лице од управителот за дигитално потпишување на документи во фирмата.

На едно лице кое не е овластен потписник/одговорно лице (управител) кај економскиот оператор може да му биде издаден сертификат (да биде носител на дигиталниот сертификат) доколку при издавањето на сертификатот приложи овластаување (полномошно) од овластениот потписник/одговорното лице (управителот) на правното лице за дигитално потпишување на документи и при потпишување на понудата, потребно е полномошното (овластаувањето) да го приложи како составен дел на понудата.

Полномошното ќе се смета за валидно доколку е приложено во: а) електронска форма потпишано со дигитален сертификат на управителот; б) во скенирана форма, со печат и своерачен потпис на управителот; или в) во хартиена форма, со печат и своерачен потпис на управителот.

Економските оператори задолжително го користат дигиталниот сертификат за потпишување/верификување на техничката и на финансиската понуда, како и на сите изјави кои ги составуваат самите економски оператори. Документи потпишани со дигитален сертификат се доставуваат за постапки кои се водат по електронски пат.

Напомена: Комисијата за јавни набавки го задржува правото да бара дополнителни докази за валидноста на сертификатот директно од издавачот и за кредитилитетот на издавачот. Сите понуди кои се потпишани со невалиден сертификат се сметаат за неприфатливи.

Дигиталниот сертификат треба да биде со важност најмалку до моментот на јавното отворање.

Начин на електронско потпишување документи со дигитален сертификат

За да пристапите кон електронско потпишување документи со дигитален сертификат, најпрво е потребно да го инсталирате сертификатот на вашиот компјутер или, пак, да го чувате и да го користите преку друг електронски медиум (на пример CD, токен, смарт картичка).

Исто така, на вашиот компјутер треба да имате инсталерирано програма за читање електронски потписи.

Препорака: Програм Gemalto

Начинот на електронско потпишување на документите се разликува во зависност од апликативната програма што се користи.

Тука ви нудиме објаснување за потпишување на Microsoft Word документи и на Adobe Acrobat pdf документи (reader DC).

Microsoft Office – формати на документи од апликацијата MS Office (Word, Excel, Power Point)

Станува збор за дигитално потпишување документ со невидлив потпис (чијашто примена е валидна за електронските постапки, иако постои и дигитално потпишување документи со визуелен потпис, но сепак тој има друга примена).


Подолу описанот начин на дигитално потпишување документи важи и за дигитален сертификат издаден од КИБС (вид на сертификат: Верба К2 и Верба Про2) и за дигитален сертификат издаден од Македонски Телеком (KSN и KSN+).

Пред да го потпишете документот, тој треба да е зачуван под одредено име и дигиталниот сертификат/потпис да е инсталiran на компјутерот или, ако користите друг електронски медиум (на пример CD, токен, смарт картичка), тој да биде приклучен на компјутерот.

Процедурата за потпишување е следнава:

Го отворате документот што сакате да го потпишете и во горниот лев агол од менито избираате:


File -> Info -> Protect Document -> Add a Digital Signature



По кликување на копчето Add a Digital Signature, Ви се отвора прозорец со две полиња :


- врз полето **Change** треба да го изберете соодветниот дигитален сертификат доколку имате инсталирани повеќе сертификати на вашиот компјутер. Го селектирате соодветниот сертификат со којшто треба да се потпише документот и кликувате OK. Називот на дигиталниот сертификат ќе го видете во полето Signing as.

- ВО ПОЛЕТО ЗА ТЕКСТ може да се внесе причина за потпишување на документот, но тоа не е задолжително.



Потоа кликнувате на копчето **Sign** во долниот десен агол од прозорецот, по што се отвора празно поле во кое ја впишувате лозинката (PIN Code) што ја користите за дигиталниот сертификат и кликнувате на копчето **OK**.

Потоа се појавува прозорец што дава потврда дека документот е успешно потписан и предупредување дека доколку документот се промени, потписот ќе стане неважечки. За крај кликнете **OK**.



По потпишување на документот, се добива информација дека тој е означен како конечен и е дигитално потписан (**Signed Document**).

Signed Document
This document has been signed and marked as final. It should not be edited. If anyone tampers with this document, the signatures will become invalid.

Permissions
This document has been marked as final to discourage editing.

Prepare for Sharing
Before sharing this file, be aware that it contains:

- Document properties, author's name and related dates
- Footers
- Characters formatted as hidden text
- Custom XML data
- Content that cannot be checked for accessibility issues because of the current file type

Versions
There are no previous versions of this file.

Properties

Size	90,5KB
Pages	2
Words	629
Total Editing Time	0 Minutes
Title	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧ...
Tags	None
Comments	None

Related Dates

Last Modified	10.06.2016 09:29
Created	10.06.2016 09:29
Last Printed	10.05.2016 12:37

Related People

Author	CRPR
Last Modified By	Silvana Blagonova

Related Documents

[Open File Location](#)

[Show All Properties](#)

Во долниот дел [во Task Bar] од документот ќе се прикаже црвено знакче (рибон) кое покажува дека вашиот документ е успешно потписан и со тоа подготвен за прикачување во ЕСЈН.

Доколку од менито изберете Home, во горниот дел ќе се појави жолта лента со предупредување дека документот е назначен како конечен и не треба да се менува.

За проверка на деталите за носителот на дигиталниот сертификат, односно за тоа кој го потпишува документот и на кого гласи дигиталниот сертификат, од страна на Комисијата за јавни набавки при евалуација се користи црвено-то знакче (рибон). Со кликање врз него, во горниот десен агол ќе се појават детали (Signatures -> Signature Details).

За документот којшто е дигитално потписан и при потпишувањето се користел пакетот Microsoft Office 2007, дигиталниот потпис е видлив и кога ќе се отвори со пакетот Microsoft Office 2010.

Adobe Acrobat (reader DC) – документи во .pdf формат

Најпрвин потребно е на вашиот компјутер да имате инсталерирано апликативна програма за конвертирање на оригиналниот документ во ПДФ формат, којшто ќе биде подготвен за дигитално потпишување.


Потпишувањето документи во .pdf формат може да се врши со помош на неколку апликации.


Тука ви нудиме објаснување за потпишување документи во **Adobe Acrobat (reader DC)**.

Пред да започнете со дигитално потпишување на документите, мора да го имате инсталерирано дигиталниот сертификат на компјутерот или ако користите друг електронски медиум (на пример СД, токен, смарт картичка), тој да биде приклучен во компјутерот.


Потоа го отворате документот што сакате да го потпишете со дигитален сертификат (го отворате со помош на Adobe Acrobat reader DC).

Кога е документот отворен, долу во десниот агол кликнувате на полето **Fill & Sign [1]**, па кликнувате горе во десниот агол **Tools [2]** и ви се отвора прозорец од којшто избираате **Certificates [3]**.






Потоа се отвора прозорец во чијшто горен десен агол кликнувate на **Certificates** (4) и на средината од прозорецот горе кликнувate **Digitally Sign** (5),




па потоа од прозорецот на средината кликнувate **OK** (6) и во рамките на документот се исцртува правоаголник каде што визуелно треба да биде прикажан потписот.


Документ за потпис




По исцртување на правоаголникот, автоматски се појавува прозорец каде што се гледа визуелниот приказ на потписот што ќе биде ставен на документот и во десниот агол долу кликнувate **Sign** (7).




Потоа се јавува прозорец за зачувување на потпишаниот документ. Се избира соодветната локација и се кликнува **Save**.



Следен чекор за потпишување на документот е внесувањето ПИН, доколку сертификатот е на токен, или внесувањето лозинка, доколку сертификатот е на диск, и потоа кликнувате на копчето **Ok**.



На следнава слика е даден приказ на дигитално потпишан ПДФ документ со помош на Adobe Acrobat reader DC



Прилог 3 – Изјава за сериозност на понудата

Јас, допотпишаниот Стојмир Ѓорѓијевски [име и презиме на одговорното лице на понудувачот /или на овластеното лице од понудувачот со прилог Овластување], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата поднесена од ЛДД, ТОНКО-СР, КОЧАНИ (име на правното лице) за предмет на набавка:

За проверка на валидноста на дигиталниот потпис од страна на Комисијата за јавни набавки се кликува на копчето **Signature Panel** и во прозорецот **Signature properties** се кликува на копчето **Show Signer's Certificate** за да се прегледаат деталите за носителот и издавачот на сертификатот.

Внимавајте!

- Препорачливо е економскиот оператор да наведе во електронската понуда (како фуснота, прилог или сл.) со кој софтверски пакет (Microsoft Office 2003, 2007, 2010, OpenOffice итн.) е потпишан документот. За да се избегнат технички грешки при евалуацијата, комисијата за јавни набавки треба електронски да ги евалуира документите со истиот софтверски пакет со којшто ги потпишал економскиот оператор. Доколку во понудата не е наведено со која програма е потпишан документот, а комисијата не може да утврди дали документот е дигитално потпишан или не, потребно е да побара дополнителна информација од страна на економскиот оператор.
- Корисникот којшто го потпишува документот на својот компјутер може да има инсталирano повеќе дигитални потписи издадени од некоја банка, друга институција како Службен весник, доменски сертификат на корисникот во рамките на својата институција или компанија и сл. За тоа, при потпишувањето треба да се внимава со кој дигитален сертификат се потпишува документот. Овластени издавачи на дигитални сертификати во РМ се: КИБС и Македонски Телеком.

- Сите понуди кои се потпишани со невалиден сертификат се сметаат за неприфатливи.
- Треба да се внимава со кој потпис се потпишува во случај кога на истиот компјутер се инсталирани дигитални потписи на повеќе корисници.
- Еден документ изработен во која било апликативна програма може да биде потписан со неколку дигитални сертификати. Притоа, внимавајте, доколку од моментот на прикачување на еден дигитален сертификат до моментот на прикачување на друг дигитален сертификат во документот се изврши промена, тогаш претходно прикачениот сертификат(и) се поништува.

Напомена: Доколку користите понова верзија на пакетот MS Office (2007 или 2010), документот кој сакате електронски да го потпишете, дури и да го снимите и потоа да го потпишете во формат читлив за MS Office 97-2003, корисниците на MS Office 2003 или на постара верзија (или, пак, некој друг софтверски пакет како OpenOffice) може да се случи да не се во можност да го видат прикачениот дигитален потпис на документ изработен и поднесен во поновите верзии на MS Office. Доколку, пак, документот е потписан со Microsoft Office 2003 пакет, дигиталниот потпис е видлив ако документот се отвори и со Microsoft Office 2007/2010.

ДЕЛ 3


УЧЕСТВО ВО ЕЛЕКТРОНСКА ПОСТАПКА

Отако сте се регистрирале на ЕСЈН и вашиот профил е активен (сте добиле лозинка и сте ја платиле претплатата), можете да се вклучете во процесот на електронското тргувanje со стоки, услуги и работи, со користење на функционалностите кои ги нуди ЕСЈН.

3.1. Најавување во Електронскиот систем за јавни набавки

За да се запознаете поблиску со функционалностите кои ги нуди ЕСЈН за економските оператори и за начинот на нивното користење, подолу ќе направиме едно резиме на менито со пристап до директни линкови, при чиешто користење на економскиот оператор ќе му се скратат и времето и трошоците при вклучувањето во процесот на понудување во електронската постапка.

Откако ќе пристапите на јавниот дел на ЕСЈН и веќе сте регистриран корисник на ЕСЈН, во делот за најавување го внесувате своето корисничко име и лозинка и со клик на копчето **Влез** се најавувате во ЕСЈН;




Напомена: За успешно најавување во ЕСЈН, важно е корисничкото име и лозинката да бидат точно внесени и корисникот да е со статус „Активен“. Во спротивно, се појавува пораката „Неважечко корисничко име или лозинка“. Доколку ги копирате корисничкото име и лозинката, внимавајте да не копирате и празно место пред и по карактерите.

Доколку не ја знаете лозинката, системот ви ја нуди и опцијата „Зaborавена лозинка“, по чиешто кликување ќе ви се отвори образец во којшто треба да го внесете вашето корисничко име. По кликување на копчето „Поднеси“, системот автоматски ви испраќа електронска порака на адресата за е-пошта

пријавена при регистрација на ЕСЈН во која е содржан линк со чиешто кликување треба да ја потврдите промената на лозинката. Веднаш по кликувањето на линкот за потврда, системот ќе ви испрати нова електронска порака во која ќе биде содржана вашата нова лозинка. За да ја активирате новата лозинка, треба да кликнете на понудениот линк во оваа електронска порака, по што ќе добиете известување дека вашата нова лозинка е активирана.

■ Почетна страница на ЕСЈН по најавување на регистриран економски оператор

Кога ќе се најавите во ЕСЈН со корисничкото име и лозинката, можете да видете како изгледа првата страница на ЕСЈН :



Во горниот десен агол и на централниот дел под името на корисникот се појавува датумот на истекот на претплатата. Имено, економскиот оператор може да ја продолжи претплатата 10 дена пред истекот со едноставно најавување на системот со корисничко име и лозинка и согласување за продолжување на претплатата, со цел непречено да се користи Електронскиот систем за јавни набавки. За продолжување на претплатата, сите регистрирани економски оператори ќе добијат порака, по што е потребно да се најават на ЕСЈН со постојното корисничко име и лозинка и да се согласат за продолжување на претплатата. За економските оператори да немаат прекин во користењето на ЕСЈН, потребно е да ја платат профактурата која се испраќа на е-мејл адресата на корисникот и тоа до моментот на истекување на претплатата; во спротивно, корисничкиот профил на економскиот оператор ќе биде блокиран. Доколку економскиот оператор се согласи да ја продолжи претплатата по истекот на претходниот претплатнички период, неговиот кориснички профил ќе биде блокиран сè до евидентирање на уплатената профактура на ЕСЈН.

Датумот на истекување на претплатата се појавува на корисничкиот профил на секој регистриран економски оператор со активен профил, и тоа во текот на целото времетраење на претплатата на ЕСЈН.



■ Поштенско сандаче

Сите регистрирани корисници на системот, заради обезбедување сигурен прием на пораките, имаат на располагање свое електронско поштенско сандаче (во горниот десен агол), каде што се одвива целокупната комуникација помеѓу економските оператори и договорните органи. Непрочитаните пораки се одбележуваат со број на самата икона (број на непрочитани пораки), за корисниците во секој момент да знаат дека имаат непрочитана пошта.

Напомена: За валидна комуникација при спроведување електронска постапка се смета само онаа која е водена преку ова поштенско сандаче, а не преку пријавената електронска адреса на е-пошта при регистрацијата на економскиот оператор.

Целта на воведувањето на функцијата „**Поштенско сандаче**“ е да се избегне ризикот од евентуален прием на дел од електронските известувања кои ги испраќа ЕСЈН во „Junk E-mail“ (непотребна пошта) или, пак, ризикот воопшто да не пристигне пораката на регистрираната адреса на е-поштата на корисникот. Поштенското сандаче има функција и на огласна табла, што значи дека доставата на е-пораката се смета за уредна и успешно извршена доколку се појави во поштенското сандаче, без разлика дали таа порака е доставена и до регистрираната адреса на корисникот.

Напомена: Бирото за јавни набавки е одговорно само за испратените/примените пораки во поштенското сандаче на ЕСЈН!

Електронското поштенско сандаче се отвора со кликнување на иконата која се наоѓа во горниот десен агол кај сите најавени корисници, по што се отвора табела во која се прикажуваат сите **испратени и примени** пораки преку ЕСЈН, било да се автоматски генериирани од системот или составени од корисникот. За преглед на пораките, корисникот го избира типот на пораките кои сака да ги прегледа („Пратени пораки“ или „Примени пораки“).

Со цел полесно пребарување на пораките, воведен е филтер за пребарување, преку којшто се издвоени најзначајните типови на пораки. По селектирање на типот на пораката и кликнување на копчето „Пребарувај“, се појавуваат сите пораки од тој тип. Исто така, покрај информацијата за типот на пораката, воведена е колона во која се прикажува и називот на договорниот орган.

За поголема прегледност и за намалување на бројот на пораките кои пристигнуваат во поштенското сандаче, за одреден тип на пораки (пр. информација за новообјавени огласи) воведено е групно испраќање, **односно сите пораки за огласи кои треба да ги добива корисникот се испраќаат во една порака на крајот од денот.**

Доставата на пораката се смета за успешно извршена со нејзиното поставување во електронското поштенско сандаче на корисникот, што ЕСЈН го врши автоматски.

Напомена: За време на прием на една порака во електронското поштенско сандаче на примателот се смета времето кое се појавува како време на испраќање во електронското поштенско сандаче на испраќачот.

Видови автоматски известувања во ЕСЈН

ЕСЈН го евидентира економскиот оператор и времето во кое извршил преземање на тендерската документација. При секоја измена на огласот и на тендерската документација, ЕСЈН автоматски испраќа е-порака со известување за направената измена само до економскиот оператор којшто претходно ја презел тендерската документација.

При приемот на документи и пораки испратени од економски оператор до договорен орган и обратно, ЕСЈН го потврдува приемот со автоматско известување по електронска пошта и наведување на точното време.

ЕСЈН оневозможува прием на понуди кои се доставуваат по истекот на крајниот рок определен за нивно поднесување, при што автоматски генерира и доставува електронска порака до електронското поштенско сандаче на испраќачот, економскиот оператор којшто задоцнил со доставувањето на понудата.

Сите огласи и прилози кои се испратени до ЕСЈН во тековниот работен ден до 15:30 часот се објавуваат на веб-страницата истиот ден.

Измените и дополнувањата на тендерската документација, како и поставувањето прашања од страна на економските оператори може да се врши најдоцна до 15:30 часот последниот ден од рокот утврден во согласност со Законот за јавни набавки.

Доколку договорниот орган креира и објави негативна референца, економскиот оператор за којшто е објавена негативната референца добива известување во поштенското сандаче на ЕСЈН во кое се содржани информации за причините за објавување на референцата, за датумот, како и за договорниот орган којшто ја објавил негативната референца.

Податоци за претплатата порака:

Предмет: **Iзвестување за објавена негативна референца**
Од eProcurement@bjn.gov.mk
Пратено на 28.10.2015 at 15:26

Почитувани,

Ве известувам дека на 28-10-2015 на ЕСЈН е објавена негативна референца за Вашата компанија НОВА КОМПАНИЈА од страна на Договорниот орган поради: Понудувачот ја повлече својата понуда пред истекот на периодот на нејзината важност

ИНСТИТУЦИЈА 1

Електронски систем за јавни набавки

Негативна референца претставува едногодишна забрана за учество на сите постапки за јавни набавки во Република Македонија за оние понудувачи кои ќе ја добијат врз основа на законски пропишаните услови. Негативна референца се издава во текот на постапката или во текот на реализација на договорот. И во двата случаи условите за издавање негативна референца се утврдени со законот и договорниот орган не смее да излезе надвор од нив. Негативната референца се објавува на ЕСЈН и таа се појавува во листата на економски оператори кои имаат негативна референца, достапна преку линкот „Негативни референци“ на јавниот дел од ЕСЈН.

■ Преземање тендерска документација

За да се вклучи во процесот на понудување, заинтересираниот економски оператор најпрво треба да ја преземе тендерската документација, која задолжително е прикачена со огласот за предметот на набавка.

Преземањето на тендерската документација се прави на два начина:

Начин 1: Од јавниот дел на ЕСЈН и

Начин 2: Од ЕСЈН, со најава со корисничко име и лозинка.


И за двета начина е потребно профилот на економскиот оператор да е активен.

Начин 1: Пребарување оглас и преземање тендерска документација од јавниот дел на ЕСЈН:

- во рамките на мени „Огласи“ → линк „Огласи“ (во којшто се прикажуваат тековни објавени огласи за спроведување и во хартиена и во електронска форма) и

Sifra na oglas	Naziv na oglas	Predmet na dogovorot	Vrednost dogovorot	Vrednost na postupka	Datum na zapis	Prospekt	Dokumenti
1234/2016	Конкурс на издавач	Пријава за издавач за издавач	1000000	1000000	01.01.2016	Документ	
1235/2016	Макадемија	Составка кандидат/издавач	1000000	1000000	01.01.2016	Документ	
1236/2016	Установа за култура - Кочани	ПРОДАЈА на објект во општина Кочани	1000000	1000000	01.01.2016	Документ	
1237/2016	Макадемија - Кочани	НАБАВКА на котогодишен	1000000	1000000	01.01.2016	Документ	
1238/2016	Центар за здравје	Лечење и излекување	1000000	1000000	01.01.2016	Документ	
1239/2016	Скопје град	Пријава за издавач за издавач	1000000	1000000	01.01.2016	Документ	

- во рамките на мени „е-Набавки“ → линк „Огласи за електронска постапка“ (во којшто се прикажуваат тековни објавени огласи само за електронска постапка).



Тековни огласи за електронски постапки							
Број на огласот	Договорен орган	Продел на договорот	Вид на постапок	Вид на постапка	Фазни објекти	Крајн рок	Документи
ОБД/013	Кратични јадрви - Скопје	Специјализирана купско-реализација на тендери и на тендерни документи	Спирал	Извршење на тендерни објекти	05.07.2016	16.07.2016 10:00	Извештај
СЕ 522/2016	МПК Земјоделство - Трстеник	Удължаване на срока за подаване на тендери и на тендерни документи	Спирал	Редовно тендерно предложение	06.07.2016	18.07.2016 11:00	Понуда
ОБД/014	Скопје - Град	Издавање на тендерни документи и извршење на тендерни објекти	Спирал	Започето поизборско популарно	10.07.2016	17.07.2016 11:00	Извештај
ОБД/015/16	Скопје - Град	Издавање на тендерни документи и извршење на тендерни објекти	Платена	Специјализирана купско-реализација на тендери и на тендерни документи	10.07.2016	17.07.2016 11:00	Извештај

Огласот се покажува во табела со осум колони во кои се содржани информации за предметот на набавката:

Колона 1

Број на огласот, со чиешто кликување се отвора огласот во којшто се дадени потребните основни информации за спроведување на тој вид на постапка. Една од битните информации при разгледување на огласот е дали конкретната постапка ќе се спроведе целосно електронски.

Тоа во огласот го гледате во ДЕЛ III: Постапка.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Дали ќе се користи електронска аукција? Да

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:

За параметрите на електронската аукција понудувачите ќе бидат дополнително известени по извршената евалуација на поднесените пучество на аукцијата.

Аукцијата ќе се спроведе во еден круг.

Ако е ДА, тогаш ќе се спроведе целосно електронски, ако е НЕ тогаш ќе се спроведе во хартиена форма, што не значи дека нема да се користи е-аукција.

Ако пребарувате во мени „е-Набавки“ → линк „Огласи за електронска постапка“, тогаш, секако, постапката се спроведува електронски и по кликување на **колона 1** за отворање на огласот, во дел ДЕЛ III: Постапка, ќе стои информација дека таа е електронска, односно ДА.

Колона 2

Договорен орган, во која се наведува називот на органот/институцијата што го објавила огласот, односно што има потреба од конкретната набавка.

Колона 3

Предмет на договорот е информација која треба да Ви каже дали предметот на набавка е од Вашиот делокруг на работа и дали ќе побуди интерес кај Вас за учество во постапката.

Колона 4

Вид на договорот е информација дали ќе се набавува стока, услуга или работа.

Колона 5

Вид на постапка е информација дали постапката се спроведува како отворена, како барање за прибирање понуди или како ограничена постапка (тоа се постапките кои електронски можат да се спроведат преку ЕСЈН во овој момент).

Во табелата во колоната „Вид на постапка“ се појавуваат следните иконки:

- означува дека конкретната постапка ќе заврши со е-аукција;
- означува дека предметот на набавка на конкретната постапка е делив;
- означува дека конкретната набавка е до 5.000 евра во денарска противвредност
- означува дека критериумот за доделување на договорот е „најниска цена“

Колона 6

Датумот на објава е датумот кога договорниот орган го објавил огласот

Колона 7

Краен рок е рокот за поднесување/отворање на понудите

Колона 8

Документи → Прикажи - се прикажуваат документите прикачени од страна на договорниот орган (тендерската документација, скици, табели....) и сето она што договорниот орган сметал дека е корисно да го знае економскиот оператор за да учествува во конкретната постапка. По кликување на прикажаниот документ, се отвора поле каде што треба да се внесат корисничкото име и лозинката на регистрираниот економски оператор за да се симне конкретниот документ.

Снимни документ

Најави се

Корисничко име

Лозинка

Влез

*за преземање на тендерската документација потребно е да ги внесете вашето корисничко име и лозинка. целта на ова барање е системот да ги регистрира вашите податоци и доколку договорниот орган направи измена или дополнување на веќе објавената тендерска документација, да бидете автоматски известени за извршените измени.

Напомена: Доколку во делот за преземање определени документи (преземање тендерска документација и слично), при кликнување на копчето пред документот не се случува никаква промена, треба да се провери дали ја имате исклучено опцијата **Pop-up blocker** на пребарувачот со којшто работите.

Доколку работите со Mozilla Firefox, оваа опција ќе ја најдете во:

Tools → Options → Content → Block Pop-up Windows

Доколку работите со Internet Explorer, оваа опција ќе ја најдете во:

Tools → Internet Options → Privacy → Pop-up Blocker

Доколку работите во Google Chrome, оваа опција ќе ја најдете во:

Settings → Show advanced settings → Content settings → Do not allow any site to show popups


Откако сте ја симнале и сте ја прочитале тендерската документација, почнува процесот на нејзина анализа за подготовка на понудата.

За преземената тендерска документација од економските оператори, самиот ЕСЈН води евидентија кој економски оператор ја презел тендерската документација и за тоа му дава електронска потврда на договорниот орган.

Договорниот орган има право на измени или дополнувања на огласот и/или на тендерската документација, преку пополнување прилог којшто се објавува на ЕСЈН, по што ЕСЈН автоматски испраќа електронско известување за извршените измени до сите економски оператори кои до тој момент ја презеле тендерската документација. Измените и дополнувањата се достапни за преземање на ЕСЈН на истиот начин како и тендерската документација. Во случај на измена и дополнување на тендерската документација, односно во случај на објавување прилог од страна на договорниот орган, крајниот рок за поднесување/отворање на понудите или пријавите за учество задолжително се продолжува за најмалку шест дена.

3.2. Функционалности што ги нуди ЕСЈН за регистрираните економски оператори

Најавениот корисник (локален администратор на економскиот оператор) во ЕСЈН може да ги користи функционалностите кои се дадени во менито од левата страна.



Подолу е објаснет начинот на користење на секоја од овие функционалности при процесот на спроведување електронска постапка за доделување договор за јавна набавка.

■ *Мој профил*

Во ова мени се врши уредување на корисничкиот профил (личната карта) на економскиот оператор и на регистрираниот локален администратор во економскиот оператор. Улогата на локалниот администратор по најавување во системот е да го уредува корисничкиот профил на економскиот оператор и да ги регистрира и (де)активира корисниците на ЕСЈН во рамките на својот економскиот оператор, а при регистрација на нов корисник, може да одбере дали на новиот корисник да му се даде улога на локален администратор или корисник.

Менито „**МОЈ ПРОФИЛ**“ на ЕСЈН, нуди четири линка:

- a) Лични податоци**
- б) Податоци за економскиот оператор**
- в) Корисници од економски оператор**
- г) Документи на профил**

Овие линкови се прикажуваат во зависност од улогата која ја има корисникот во рамките на својот економски оператор. Доколку станува збор за лице со улога локален администратор, се прикажуваат сите четири линка, а доколку станува збор за корисник во рамките на економскиот оператор, линковите „Податоци за економскиот оператор“ и „Корисници од економски оператор“ не се прикажуваат.

a) Лични податоци

Во рамките на овој линк, економскиот оператор има можност да ги ажурира своите податоци внесени во образецот за регистрација, вклучувајќи ја и промената на лозинката која системот автоматски му ја доделил. По извршената промена, во левиот долен агол треба да кликнете „Сочувај“.

The screenshot shows a web-based application form for personal data. At the top left, there is a button labeled "Лични податоци". The main area contains several input fields:

- First Name: Јане
- Last Name: Петров
- Date of Birth: 01/01/1980
- Phone number: 070 123 4567
- Mobile number: 078 987 6543
- Email address: jane.petrovski@email.com
- Gender: Женска
- Address: Тимирязевата улица 12
- Post code: 1000
- City: Скопје
- Country: Македонија

At the bottom right of the form, there are two buttons: "Сочувај" (Save) and "Откажи" (Cancel).

б) Податоци за економскиот оператор

Во рамките на овој линк се врши промена на називот, матичниот или даночниот број на економскиот оператор.

Доколку настанала промена на називот на субјектот, на Единствениот матичен број на субјектот во согласност со тековната состојба во Централен Регистар на РМ или на Единствениот даночен број, за промените потребно е да се извести Бирото за јавни набавки (на е-мејл адреса: info@bjn.gov.mk) со официјален допис (скенирано барање со потпис и печат од одговорно лице и/или дигитално потпишан електронски документ) и со тековната состојба од Централен Регистар на РМ. По дописот постапува администраторот од Бирото за јавни набавки.

Исто така, доколку економскиот оператор има потреба од промена на категориите за добивање на инфо за огласи, потребно е да испрати официјален допис (скенирано барање со потпис и печат од одговорно лице/дигитално потпишан електронски документ) до Бирото за јавни набавки (на е-мејл адреса: info@bjn.gov.mk) во којшто ќе наведе кои категории сака да ги измени, да ги дополни или да ги одземе.

Сите останати измени (седиште на економски оператор, е-мејл адреса и сл.), како и ажурирање/деактивирање на податоците на останатите регистрирани корисници ги врши локалниот администратор на економскиот оператор со кликување врз овој линк .

Податоци за економскиот оператор

Пазар на економски оператор
Греко-бугарско друштво за преработување на инвалидни линии, производство, трговија и услуги ЈО НКО СР (Стојмир Гогријевски и др.) упос. извоз Кочани

Матичен број на економски оператор 5577393	Број на телефон* 033 297 990
Единствен датумчен број (ЕДБ) 40139937099/8	Број на факс Број на факс
Адресата * Штипски пат бр.66	Г-пошта * steijn.igorjoeveki@gmail.com
Град/Населено место* Кочани	Интернет адреса * Интернет адреса
	Веб локација Веб локација

Прикажани стапки за имање на линии

- Енергетика и производство и производ
- Лекови, медицински/санитетски потрошени материјала, опрема, текстила и поврзани здравствени услуги
- Информатички и телекомуникациски производи (бактери и софтвер), комуникациски потрошени материјали и поврзани услуги
- Градежни работи, работи поврзани со животната средина, консултации услуги, Х/З опрема/производи и останати поврзани стапки/услуги
- Транспортни и слични услуги
- Индустриски и радиодесашашни, опромо, иницијативи одржување, реорганизација, довед и поврзани стапки/услуги/работи
- Основни сектори: лебед, моторни возила, сортиментарни опрема, иницијативи за поддршка и резервни делови и текстилни производи
- Потрошени и концесионски материјали, печатарски/издавачки услуги и средства за хигиена
- Енергетика, нафта, нафтени деривати и поврзани услуги

в) Корисници од економски оператор

Во рамките на овој линк, локалниот администратор има можност да регистрира корисници на ЕСЈН во рамките на својот економски оператор, да го прегледува и да го уредува корисничкиот профил на сите регистрирани корисници на ЕСЈН од неговиот економски оператор, како и да регистрира нови корисници.

Електронски систем за
ЈАВНИ НАБАВКИ

Создаден корисник

Име * Иван	Број на телефон* 044 234 5678
Преслике * Преслике	Г-пошта * steijn.igorjoeveki@gmail.com
Корисничко име * Иванов	Парола * Иванов
Парола за корисник * Иванов	
Одобрено:	
<input checked="" type="radio"/> Извештај <input type="radio"/> Апликација за одобрение на корисник	

Потврда
 Отмена

Локалниот администратор може во кое било време својата улога да му ја додели на друг корисник во рамките на својот економски оператор. По кликување на овој линк, се отвора формулар „Додади корисник“ и по пополнување на генералиите се штиклира и полето „Администратор на економски оператор“, а со кликување на копчето „Потврди“, податоците за конкретниот корисник се појавуваат во табелата содржана во линкот „Корисници од економски оператор“, којшто се наоѓа во рамките на истото подмени. По завршувањето на овој чекор, економскиот оператор добива **нов локален администратор**.

Истовремено, системот автоматски испраќа е-порака до адресата на е-поштата на регистрираниот корисник со доделеното корисничко име и автоматски генерираната лозинка.

ЕСЈН овозможува регистрација на повеќе корисници во рамките на еден економски оператор.

Напомена: Доколку одреден корисник од економскиот оператор престане да ја извршува функцијата (улогата) во постапките за доделување договори за јавни набавки или, пак, повеќе не е вработен кај економскиот оператор, тогаш локалниот администратор НЕ МОЖЕ ДА ГО ИЗБРИШЕ, туку може да го **деактивира**. Во панелот „Корисници од економски оператор“ го избира корисникот од табелата со кликување на последната икона и го отштиклира квадратчето до полето „Активен корисник“. На тој начин тој корисник стекнува статус „неактивен“, со што му е оневозможена најавата и користењето на функционалностите на ЕСЈН.

Г) Документи на профил

Во рамките на овој линк, економскиот оператор има можност да ги прикачи документите за докажување на личната состојба, како и документите за докажување на способноста за вршење професионална дејност (Потврда за регистрирана дејност или одобренија, решенија, лиценци). Овие документи (освен изјавата на економскиот оператор дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари) се издадени од друг орган и тие НЕ треба да бидат потпишани со електронски потпис, туку скенирани во оригинал и прикачени во соодветните полиња.

Документи на профил																																							
Помошни документи																																							
Прикачени документи за доказување на лична состојба и способност																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Категорија</th> <th>Документи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ДОКУМЕНТИ ЗА ДОЗАВУВАЊА НА ПРИЧИНА СОСТОЈБА</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Потврда дека е одговорен за поднесување на понуда и дека има изнадена правосуга пред да ја поднесе постапката</td> <td></td> <td>ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Потврда дека не е створена постапка за стечеј во надлежен орган</td> <td></td> <td>ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Потврда дека не е створена постапка за лиценцирање од надлежен орган</td> <td></td> <td>ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Потврда за погодни датуми, предизвик и други јавни датуми од надлежен орган на замјеста каде економскиот оператор е регистриран</td> <td></td> <td>ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Потврда од Регулар - на овој се споменати времени редици на промовирање и поддршка на иновации и трансформација како поддршка за учество во постапките за избор на посланици, извршување на договори за издавање на објекти и државни партнериство</td> <td></td> <td>ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Потврда од Регулар - на овој се споменати времени редици на промовирање и поддршка на иновации и трансформација како поддршка за избор на посланици, извршување на договори за издавање на објекти и државни партнериство</td> <td></td> <td>ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Потврда за правосуга пред да ју ја јаринана трошоците симбол - зетофон за влезот во публикум, ако е отворено, или пристапот за влезот на одредена држава</td> <td></td> <td>ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ</td> </tr> <tr> <td colspan="3">СПОСОБНОСТ ЗА ВРЕШЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНАДЕЈНОСТ НА ЕКОНОМСКИОТ ОПЕРАТОР</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Потврда за регистрарани вакцини</td><td></td><td>ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ</td></tr> <tr> <td colspan="3">ЕКОНОМСКА И ФИНАНСИЈСКА СОСТОЈБА ИН ЕКОНОМСКИОТ ОПЕРАТОР</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Потврди/доказуваат за доказување на економска состојба</td><td></td><td>ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ</td></tr> </tbody> </table>			Категорија	Документи	ДОКУМЕНТИ ЗА ДОЗАВУВАЊА НА ПРИЧИНА СОСТОЈБА		<input checked="" type="checkbox"/> Потврда дека е одговорен за поднесување на понуда и дека има изнадена правосуга пред да ја поднесе постапката		ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ	<input checked="" type="checkbox"/> Потврда дека не е створена постапка за стечеј во надлежен орган		ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ	<input checked="" type="checkbox"/> Потврда дека не е створена постапка за лиценцирање од надлежен орган		ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ	<input checked="" type="checkbox"/> Потврда за погодни датуми, предизвик и други јавни датуми од надлежен орган на замјеста каде економскиот оператор е регистриран		ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ	<input checked="" type="checkbox"/> Потврда од Регулар - на овој се споменати времени редици на промовирање и поддршка на иновации и трансформација како поддршка за учество во постапките за избор на посланици, извршување на договори за издавање на објекти и државни партнериство		ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ	<input checked="" type="checkbox"/> Потврда од Регулар - на овој се споменати времени редици на промовирање и поддршка на иновации и трансформација како поддршка за избор на посланици, извршување на договори за издавање на објекти и државни партнериство		ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ	<input checked="" type="checkbox"/> Потврда за правосуга пред да ју ја јаринана трошоците симбол - зетофон за влезот во публикум, ако е отворено, или пристапот за влезот на одредена држава		ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ	СПОСОБНОСТ ЗА ВРЕШЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНАДЕЈНОСТ НА ЕКОНОМСКИОТ ОПЕРАТОР			<input checked="" type="checkbox"/> Потврда за регистрарани вакцини		ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ	ЕКОНОМСКА И ФИНАНСИЈСКА СОСТОЈБА ИН ЕКОНОМСКИОТ ОПЕРАТОР			<input checked="" type="checkbox"/> Потврди/доказуваат за доказување на економска состојба		ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ
Категорија	Документи																																						
ДОКУМЕНТИ ЗА ДОЗАВУВАЊА НА ПРИЧИНА СОСТОЈБА																																							
<input checked="" type="checkbox"/> Потврда дека е одговорен за поднесување на понуда и дека има изнадена правосуга пред да ја поднесе постапката		ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ																																					
<input checked="" type="checkbox"/> Потврда дека не е створена постапка за стечеј во надлежен орган		ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ																																					
<input checked="" type="checkbox"/> Потврда дека не е створена постапка за лиценцирање од надлежен орган		ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ																																					
<input checked="" type="checkbox"/> Потврда за погодни датуми, предизвик и други јавни датуми од надлежен орган на замјеста каде економскиот оператор е регистриран		ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ																																					
<input checked="" type="checkbox"/> Потврда од Регулар - на овој се споменати времени редици на промовирање и поддршка на иновации и трансформација како поддршка за учество во постапките за избор на посланици, извршување на договори за издавање на објекти и државни партнериство		ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ																																					
<input checked="" type="checkbox"/> Потврда од Регулар - на овој се споменати времени редици на промовирање и поддршка на иновации и трансформација како поддршка за избор на посланици, извршување на договори за издавање на објекти и државни партнериство		ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ																																					
<input checked="" type="checkbox"/> Потврда за правосуга пред да ју ја јаринана трошоците симбол - зетофон за влезот во публикум, ако е отворено, или пристапот за влезот на одредена држава		ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ																																					
СПОСОБНОСТ ЗА ВРЕШЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНАДЕЈНОСТ НА ЕКОНОМСКИОТ ОПЕРАТОР																																							
<input checked="" type="checkbox"/> Потврда за регистрарани вакцини		ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ																																					
ЕКОНОМСКА И ФИНАНСИЈСКА СОСТОЈБА ИН ЕКОНОМСКИОТ ОПЕРАТОР																																							
<input checked="" type="checkbox"/> Потврди/доказуваат за доказување на економска состојба		ПРИКАЧЕН ДОКУМЕНТ																																					

Еднаш прикачените документи преку овој линк ќе се прикажуваат при секое поднесување понуда за постапка која се спроведува со користење електронски средства, и тоа секој документ во соодветното поле од панелот за поднесување и така прикачени да ги користат при учеството на различни постапки, односно еднаш прикачените документи се читуваат (Ќе се појават) кај секоја постапка, каде што економскиот оператор поднесува понуда (нема потреба од повторно прикачување). Преку оваа функционалност значително се намалува времето потребно за поднесување на понудите кај постапките што се водат по електронски пат.

Напомена: Во тендерската документација можат да бидат наведени и други документи со кои треба да се докаже професионалната способност на економскиот оператор и тие при конкретна постапка потребно е да се доприкачат при поднесување на понудата.

Економскиот оператор треба да знае дека за нивната валидност е одговорен самиот тој и треба постојано да ги ажурира и проверката за валидноста да ја направи пред поднесување на понудата, затоа што откако понудата ќе се поднесе, а потоа се прикачи нов валиден документ, системот новиот документ не го генерира (прикачува) автоматски кон поднесената понуда. При таков случај, понудата треба да се повлече и повторно да се поднесе со новите документи, а сето ова се прави до крајниот рок утврден за поднесување/отворање на понудите.

Напомена: Користењето на оваа функционалност е опционална и доколку се прикачуваат документи преку овој линк, економскиот оператор е одговорен за нивното ажурирање, како и за валидноста на прикачените документи. По истекот на важноста на определен документ, постојното треба да се избрише преку овој линк и во истото поле да се прикачи нов, валиден документ.

Начинот на прикачување на документите за способност е унифициран на ЕСЈН и се состои од неколку чекори:

Прикачувањето на секој одделен документ започнува со кликување на иконата „Прикачи документ“.



Кликнувате на копчето „Прикачи документ“, односно на иконата;

- Од прозорецот што ќе ви се отвори кликувате на копчето „Browse“;
- Од прозорецот што ќе ви се отвори го избираате документот што сакате да го прикачите, а којшто претходно електронски сте го потпишале или сте го скенирале;
- Кликнувате на копчето „Open“;
- Потоа, кликувате на копчето „Прикачи“;
- По успешното прикачување на соодветниот документ, во продолжение, се прикажува табела со прикачениот документ.

Документи



Дозволени екstenзии се: .doc, .txt, .zip, .pdf, .jpg, .jpeg, .gif, .odt, .rar, .xls, .slk, .xlw, .csv, .ppt, .pps, .docx, .xlsx, .pptx, .ods;

Големината на секој прикачен документ не смее да надмине 10 MB!

Избери

 образец на понуда.docx

Прикачи



Откажи

Доколку сакате да прикачете повеќе документи, ги повторувате горенаведените чекори.

Доколку сакате да избришете некој од прикачените документи, кликнувате на иконата и потврдувате дека сте сигурни дека сакате да го избришете документот.

Потврди



Дали сте сигурни дека сакате да го избришете документот?



Потврди



Откажи

■ Прашања и одговори пред јавното отворање

Во периодот од објавување на огласот до поднесување на понудата, и тоа 3 дена пред јавното отворање кај постапка со барање за прибирање понуди и 6 дена кај отворена постапка, секој економски оператор има право да поставува прашања, а договорниот орган да дава одговори во врска со податоците внесени во тендерската документација, како за постапката така и за нејасни делови во техничката спецификација.

Менито „**ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ПРЕД ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**“ на ЕСЈН, нуди два линка:

- a) [Прашања и одговори пред јавно отворање и](#)
- b) [Одговор на прашања кај хартиена постапка.](#)

a) Прашања и одговори пред јавно отворање

Во рамките на линкот „Прашања и одговори пред јавно отворање“, економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во електронска форма (преку ЕСЈН), и тоа само за постапка која се спроведува целосно со електронски средства (преку ЕСЈН). Појаснувањето (одговорот) договорниот орган ќе го достави преку ЕСЈН, по што сите економски оператори што ја презеле тендерската документација ќе добијат автоматско електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање и ќе бидат во можност да го прочитаат појаснувањето во соодветниот модул на ЕСЈН, без притоа да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

Крајниот рок (датумот и часот) до којшто економските оператори можат да поставуваат прашања е дефиниран во самиот оглас, при што системот сам го генерира времето при објавување на огласот од страна на договорниот орган.

Тоа во огласот се гледа во ДЕЛ V: Административни информации

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1.3) Краен рок за поставување прашања: **29-03-2016 15:30** (овој рок ЕСЈН самиот го генерира во зависност од времетраењето на огласот).

За да поставите прашање во врска со одредена постапка, треба да се најавите во ЕСЈН. Од левата страна треба да го изберете менито „Прашања и одговори пред јавно отворање“ и да кликнете на линкот „**Прашања и одговори пред јавно отворање**“, по што ќе ви се отвори табела со сите постапки кои се со статус „Огласот за доделување на договор за јавна набавка е отворен“ (на крајот од табелата во последната колона). Ја избираате конкретната постапка за која сакате да поставите прашање, кликнувате врз неа, по што ќе ви се отвори поле „Постави ново прашање“, по чие кликнување можете да го внесете вашето прашање. По внесување на прашањето, кликнете на копчето „Поднеси“, по што ЕСЈН автоматски испраќа порака до Комисијата за јавни набавки дека има ново прашање поставено преку ЕСЈН во врска со конкретната постапка. Прашањето нема да биде јавно објавено сè додека Комисијата не даде одговор на него. **Откако Комисијата ќе го одговори прашањето, ЕСЈН ќе ви испрати порака на адресата за е-пошта и во поштенското сандаче на ЕСЈН со известување дека одговорот на вашето прашање е поставен во ЕСЈН. Повторно се најавувате на ЕСЈН и преку истото мени/линк го гледате одговорот прикачен во посебен документ.**

The screenshot shows a web-based application for electronic bidding. At the top, there's a header with the title 'Учество во електронска постапка' (Participation in an electronic procedure). Below the header, there's a table with columns: 'Идентификатор на прашање и одговор' (Identifier of the question and answer), 'Документ' (Document), 'Применил' (Applied by), 'Година на исполнување' (Year of execution), 'Реден ред по поднесување по-извештајот' (Order of submission according to the report), 'Година исполнето' (Year of execution), and 'Спецификации за исполнување' (Specifications for execution). One row in the table is highlighted with a yellow background. Below the table, there's a section titled 'Прибирајќи ги прашањата и одговорите' (Receiving questions and answers) with a checkbox labeled 'Прибирај вие прашањата' (You receive the questions) and a yellow checkmark. At the bottom, there's a section titled 'Комуникација на прашања и одговори' (Communication of questions and answers) with a 'Прикажи' (Show) button and another yellow checkmark.

Во рамките на линкот „Прашања и одговори пред јавно отворање“ ќе бидете во можност и да ги гледате сите прашања и одговори во врска со конкретна постапка за доделување договор за јавна набавка, со тоа што идентитетот на економскиот оператор што го поставил прашањето не се открива.

Доколку законски утврдениот рок за поставување прашања е истечен, при обид за поставување ново прашање, се јавува соодветна порака дека „Крајниот рок за поставување нови прашања е истечен!“, со што се оневозможува опцијата за поставување нови прашања.

Напомена: Само регистриран корисник на ЕСЈН со активиран кориснички профил, којшто ја презел тендерската документација, во законски утврдениот рок, односно најдоцна 3 дена за постапка со барање за прибирање понуди и 6 дена за отворена постапка пред истекот на крајниот рок за поднесување понуди/пријави, има можност до договорниот орган да поставува прашања преку ЕСЈН поврзани со конкретната постапка која ќе се спроведува со користење електронски средства.

б) Одговор на прашања кај хартиена постапка

Со кликување на линкот б.Одговор на прашања кај хартиена постапка, економскиот оператор има можност да ги прегледа сите одговори дадени од страна на договорните органи, **откако им биле поставени прашања од економските оператори кај хартиените постапки**. Претходно, прашањето било поставено од економскиот оператор на традиционален начин на хартија (во коверт доставен до договорниот орган). Во овој панел се прикажуваат само одговорите за оние постапки за кои економскиот оператор има преземено тендерска документација.

■ Поднесување понуда

Преку овој линк, регистрираниот економски оператор со активиран профил има можност да поднесува понуда во постапка со барање за приирање понуди, во отворена постапка и во втора фаза од ограничена постапка, како и да поднесува пријава за учество во прва фаза од ограничена постапка, без разлика дали економскиот оператор поднесува понуда за учество во постапка со неделив/делив предмет на набавка.

Менито „**ПОДНЕСИ ПОНУДА**“ на ЕСЈН нуди еден линк:

a) Поднеси понуда/пријава за учество

a) Поднеси понуда/пријава за учество

Пријавата за учество се однесува за првата фаза на ограничена постапка. Подолу ќе го објасниме начинот на прикачување документи и поднесување понуда кај електронска постапка со барање за приирање понуди.

Отако ќе се најавите во ЕСЈН, кликнете на менито „**Поднеси понуда**“ → и се отвора линк „**Поднеси понуда/пријава за учество**“. По кликување на линкот се отвора табела со тековни објавени огласи. По пребарување во табелата, за огласот за којшто сте заинтересирани од табелата ја избираате акцијата во последната колона „**Поднесете понуда**“.

Поднеси понуда								
Број на експл.	Датум на објаве:	Договорен Орган	Пријавен на договорен	Кратки рок за поднесување понуди	Вид на постапка	Фаќада поставена	Статус на поставката	Линкја
07/2016	28.06.2016	ГРОПОШИН ЗАЈАДО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	ЗАЈАДИНА УСЛУГА	22.07.2016	Секул.	Барање за пријавување понуди	Оглас за поднесување на шок цвип за јавни набавки е определен	Пријавата појдеша
10/2/2016	28.06.2016	ШИЧЕСИИ ДЕЛОВОДО - ПРИЈАВА	Глабокоско КЦУ членка	18.07.2016	Секул.	Оформува поставка	Оглас за поднесување на шок цвип за јавни набавки е определен	Пријавата појдеша
04/2/2016	28.06.2016	ДООФА Фонд Олимп	ГЛАВОВА ОД УСЛУГИ ЗА ТЕКСТИЛНИ ПРОДУКТИ И РОСИИА ОД ВОЗЕН ПАРК	01.07.2016	Услуга	Барање за пријава и понуди	Оглас за поднесување на постапок за јавни набавки е определен	Пријавата појдеша
01/2/2016	28.06.2016	СОУ СПУТНИК АРСОВ Штип	Документација по постапоки прости и влези, изработка, превоз и компакти на коеј вредност е када, со оглед на исполнети со прокупите на ОФУ „Спутник АрсоВ“ - Штип	07.07.2016	Работник	Барање за пријавување понуди	Оглас за поднесување на шок цвип за јавни набавки е определен	Пријавата појдеша

По кликување на акцијата „**Поднесете понуда**“ се покажуваат три одделни панели: 1. податоци за постапката, 2. инфо за поднесена понуда и 3. детали, за конкретната постапка, како број на огласот, датум, договорен орган, вид на постапката.....

Поднеси понуда

Податоци за постапката	
Број на влез	01/2016
Датум на постапка	29.08.2016
Статус на постапката	Одговорот за поднесување на понуда за јавна набавка е отворен
Предмет на поднесувањето за јавна набавка	Деконструкција и демонтажа на влаки и вагони, изработка, транспорти и помагачи на нови вагони со кочи, со оптимизација на листата за проподдржите на ОУО „Скопјејко Аричев“ - Штип
Пријателстворот за јавна набавка	Работни
Извор на средствата	КОМПАНИЈА ИНДУСТРИЈА ФИЛЦИ СКИРДА
Пријателство	Барање за пријателство понуда
Категорија	Обичене сречници - мебели, инженерски алатки, газетарски алатки, инвентарни алатки и разредени делови и текстилни производи Градежни работи, работи поврзани со инсталација греја, инсталации и употреба, ХТЗ, паркинг/праквиди и складишта и паркинг и стоки/услуги Питуруване и издавање маски материјали, печатарска/издадачка услуга и средства за хигиена
Дополнителни информации	

Инфо за поднесена понуда

ПРИДНЕТ НА ДОДОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

ПРИДНЕТ

Во панел „Детали“ → „Документи“ ги прикачувајте документите за докажување на способноста на економските оператори утврдени во тендерската документација, како и техничката и финансиската понуда. За докажување на секој критеријум за утврдување на способноста на економските оператори, којшто е по-барањ во тендерската документација и огласот, се отвораат соодветни полиња [категории] каде што можете да прикачувајте повеќе документи, едноподруго.

Документ	
КАТЕГОРИЈА	ДОКУМЕНТИ
ЈАВНА ЗАДОНОСЧИВАЊЕ НА СПОБНОСТ И ОСТАНАТ ДОДОВОРНИ	
<input type="checkbox"/> Изјава за утврдување на способност	<input type="button" value="ПРИКАЧИ ДОКУМЕНТ"/>
СПОБНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОСТ И ЕКОНОМСКОИ ОПЕРАТОР	
<input type="checkbox"/> Документ за регистрирана дейност	<input type="button" value="ПРИКАЧИ ДОКУМЕНТ"/>
ЈАВНА ЗАДОНОСЧИВАЊЕ СЕРТИФИКОСТ	
<input type="checkbox"/> Изјава за сертификацис	<input type="button" value="ПРИКАЧИ ДОКУМЕНТ"/>
ЈАВНА ЗАДОНОСЧИВАЊЕ ПОНУДА	
<input type="checkbox"/> Изјава за наведена понуда	<input type="button" value="ПРИКАЧИ ДОКУМЕНТ"/>
ПОНУДА	
<input type="checkbox"/> Понуда	<input type="button" value="ПРИКАЧИ ДОКУМЕНТ"/>

Пред да пристапите со прикачување на документите за докажување на способноста на економскиот оператор и прикачување на понудата/поднесување, најпрво треба да ги подгответе за прикачување, во смисла на составување, изготвување, потпишување со електронски потпис или скенирање.

Најпрвин треба да разграничите кои документи ги составува самиот економски оператор и ги потпишува со електронски потпис, па потоа ги прикачува во соодветното поле, а кои ги скенира во оригинал и ги прикачува во соодветното поле.

Документите за докажување на личната состојба се таксативно наброени во Законот за јавните набавки, односно економскиот оператор ги доставува следните документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари (ја изготвува во електронска форма и со електронски потпис ја потпишува самиот економски оператор);
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган (надлежен орган за издавање е Централен регистар и истата во оригинал се скенира и се прикачува во соодветното поле);
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган (надлежен орган за издавање е Централен регистар и истата во оригинал се скенира и се прикачува во соодветното поле);
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што е регистриран економскиот оператор (надлежен орган за издавање е Управата за јавни приходи и истата во оригинал се скенира и се прикачува во соодветното поле);
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство (надлежен орган за издавање е Централен регистар и истата во оригинал се скенира и се прикачува во соодветното поле);
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна, привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност (надлежен орган за издавање на двете потврди е Централен регистар и истите во оригинал се скенираат и се прикачуваат во соодветното поле);
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност (надлежен орган за издавање на двете потврди е Централен регистар и истите во оригинал се скенираат и се прикачуваат во соодветното поле);

Способноста за вршење професионална дејност се докажува со доставување на следните документи:

- потврда за регистрирана дејност (надлежен орган за издавање е Централен регистар и истата во оригинал се скенира и се прикачува во соодветното поле).

Во тендерската документација може да бидат побарани и докази издадени од соодветниот надлежен орган за исполнување посебните услови за вршење на дејноста пропишани во согласност со законот кои се однесуваат на предметот на договорот. Такви можат да бидат: тековна состојба, лиценци, решенија, документи поврзани со дејноста, одобренија... Во таков случај, сите документи кои ги издаваат надлежните органи се скенираат во оригинал и се прикачуваат во полето кај документи за докажување на професионалната дејност.

Овие документи можат да бидат прикачени во линкот **ДОКУМЕНТИ НА ПРОФИЛ** и да не се прикачуваат за секоја постапка посебно, но сепак економскиот оператор треба да знае дека за нивната валидност е одговорен самиот тој и треба постојано да ги ажурира.

Економскиот оператор треба да направи и проверка за валидноста пред да ја поднесе понудата, затоа што откако понудата ќе се поднесе, а ако потоа се прикачи нов валиден документ, системот во поднесената понуда новиот документ не го генерира автоматски. При ваков случај, понудата треба да се повлече и повторно да се поднесе со новите документи, а сето ова се прави до **крајниот рок** утврден за поднесување/отворање на понудите.

Внимавајте: Повлекување на понудата по јавното отворање е основ за прекршување на изјавата за сериозност на понудата/наплата на гаранцијата на понудата, со последица – издавање негативна референца!

Документите за докажување на економската и финансиската состојба (билианс на состојбата и биланс на успехот, изводи од банки), на техничката или професионалната способност (потврди за квалитетно завршени работи од други договорни органи или потврди за располагање со соодветни човечки и материјални ресурси), сертификатите за стандардите за системи за квалитет, како и сертификатите за стандардите за управување со животната средина, кои се издадени од други надлежни органи, се скенираат во оригинал и се прикачуваат во соодветното поле (категорија) кое се појавува во делот „Документи“.

Од друга страна, референтната листа, изјавата за ангажиран технички персонал, описот на техничката опременост и оспособеност на економскиот оператор... се документи кои ги изготвува и ги составува самиот економски оператор и затоа тие треба да бидат потпишани со електронски потпис (дигитален сертификат), како што е објаснето во делот за начинот на набавка и

користењето на дигитални сертификати во овој прирачник. И овие документи се прикачуваат во соодветното поле (категорија) кое се појавува во делот „Документи“.

Изјавата со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба – како опција за прикачување се појавува кај постапка со барање за прибирање понуди, во соодветното поле. Оваа изјава ја составува договорниот орган, се презема со тендерската документација и таа е составен дел на понудата. Се пополнува и се потпишува со електронски потпис (дигитален сертификат).

Изјавата за сериозност на понудата /Банкарска гаранција на понудата. Доколку во тендерската документација и во огласот за доделување на договорот не е побарана банкарска гаранција или депонирани средства како гаранција на понудата, задолжително се поднесува изјава за сериозност. Таа е дел од преземената тендерска документација и треба да се приложи како составен дел на понудата. Се пополнува и се потпишува со електронски потпис (дигитален сертификат). Се прикачува во соодветното поле.

Доколку во тендерската документација и огласот е побарана банкарска гаранција, во панелот за прикачување на документите се појавува форма „Електронска банкарска гаранција“. Прикачувањето на документот (банкарската гаранција) во овој панел е опционално, т.е. прикачувате само доколку имате гаранција во електронска форма, дигитално потпишана од банката издавач која на понудувачот му ја издала во електронска форма потпишана со е-потпис од овластениот банкарски службеник.

Во спротивно, доколку имате банкарска гаранција **во хартиена форма**, задолжително ја доставувате **во оригинал** кај договорниот орган **до моментот на јавно отворање**, а во ова поле не е потребно да прикачувате документ.

Внимавајте! Скенирана банкарска гаранција не се прифаќа за валиден доказ!

Ако се бара гаранција на понудата, во тој случај не се поднесува изјава за сериозност на понудата, бидејќи изјавата за сериозност на понуда и гаранција на понуда по правна сила се исти и последиците се исти – се издава негативна референца.

Изјавата за независна понуда задолжително се доставува електронски потпишана. Таа е дел од преземената тендерска документација и треба да се приложи како составен дел од понудата. Се пополнува и се потпишува со електронски потпис (дигитален сертификат). **ЗАДОЛЖИТЕЛНО ја потпишува** одговорното лице на економскиот оператор, што значи не може да биде потпишана од лице овластено од одговорното лице! Се прикачува во соодветното поле.

Напомена: Изјавата за независна понуда може да биде електронски потпишана со дигитален сертификат и од лицето кое е овластено за дигитално потпишување во правното лице, но тогаш таа најпрво треба да се пополн и своерачно да биде потпишана од одговорното лице и со печат од фирмата и, како таква, да се скенира во оригинал, па тогаш на скенираната форма да се аплицира дигиталниот сертификат од овластеното лице за дигитално потпишување.

Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документацијата во нестандарден формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку е преобемна за скенирање и прикачување на ЕСЈН (на пример, печатен каталог од 100 страни или скици во поголема димензија).

Понудата (техничка или финансиска) преземена од тендерската документација се пополнува и **ЗАДОЛЖИТЕЛНО** се потпишува со електронски потпис (дигитален сертификат) издаден на правното лице (фирмата), а негов носител да биде одговорното лице (управителот) или лицето овластено од одговорното лице (управителот) за дигитално потпишување на документи, со прилог овластување за дигитално потпишување од одговорното лице, како составен дел од понудата.

Напомена: Полномошното (овластувањето) ќе се смета за валидно доколку е приложено во: а) електронска форма потпишано со дигитален сертификат на управителот; б) во скенирана форма, со печат и своерачен потпис на управителот; или в) во хартиена форма, со печат и своерачен потпис на управителот.

Во рамките на полето „**Понуда**“ ги прикачувате документите со вашата техничка и финансиска понуда. За успешно поднесување на вашата понуда задолжителот треба да имате прикачено најмалку еден документ.

Во десниот долен агол во полето „Цена (без ДДВ)“ ја внесувате цената без ДДВ, односно се пополнува финансиската понуда и таа ќе биде предмет на бодување во текот на евалуацијата на понудите.

Внимавајте: Вписаната цена треба да е иста со цената внесена во образецот на финансиска понуда!

Во случај на группна понуда, носителот на групата задолжително ги потпишува електронски со дигитален сертификат: понудата, потребните изјави и целокупната документација која самиот ја изготвува и ја потпишува. Доколку членовите на групата не поседуваат дигитален сертификат, потребните изјави и документацијата која тие ја изготвуваат и ја потпишуваат може да биде своерачно потпишана и доставена во скенирана електронска форма.

Како заклучок може да се наведе дека документите кои ги составува, ги пополнува или ги изготвува самиот економски оператор задолжително се потпишуваат со електронски потпис (дигитален сертификат) издаден на правното лице (фирмата), а негов носител треба да биде одговорното лице (управителот) или лицето овла-


тено од одговорното лице (управителот) за дигитално потпишување документи, а документите кои се издадени од други надлежни органи се скенираат во оригинал и се прикачуваат во ЕСЈН во соодветните полиња.

Напомена: Задолжително читајте ги документите описани во тендерската документација потребни за утврдување на способноста на економските оператори. Тие зависат од видот на постапката и од видот на предметот што се набавува. Составете/изгответе ги, електронски потпишете ги или скенирајте ги, зачувайте ги во вашиот компјутер, а потоа прикачувајте ги во соодветните полиња на ЕСЈН!

Отако сте ги подготвиле документите, почнувате со процесот на нивно прикачување.

- Кликнувате на копчето „Прикачи документ“, односно на иконата ;
- Од прозорецот што ќе ви се отвори кликнувате на копчето „Browse“;
- Од прозорецот што ќе ви се отвори го избираате документот што сакате да го прикачите, а којшто претходно електронски сте го потпишале или сте го скенирале;
- Кликнувате на копчето „Open“;
- Потоа кликнувате на копчето „Прикачи“;
- По успешното прикачување на соодветниот документ, во продолжение се прикажува tabela со прикаченото документ.


Доколку сакате да прикачите повеќе документи, ги повторувате горенаведените чекори.




Начинот на прикачување на секој одделен документ започнува со кликување на копчето „Прикачи документ“ .

Во рамките на секое поле и натаму останува опцијата за дополнително прикачување документи од страна на корисникот, за бришење на прикачените документи со кликување на иконата и за преглед на документите до моментот на поднесување на понудата преку кликување на копчето „Поднеси понуда“. По кликување на копчето, документите се шифрираат и повеќе не се достапни пред јавното отворање на понудите.

Доколку сакате да избришете некој од прикачените документи, кликувате на иконата и потврдувате дека сте сигурни дека сакате да го избришете документот.



И на крајот, кога се ќе се прикачат сите документи и ќе се впише финансиската понуда во соодветното поле, се кликува „Поднеси понуда“.




Во тој момент чекате да се појави порака дека вашата понуда е успешно поднесена.



Тогаш понудата се смета за поднесена. Понудата во енкриптирана (шифрирана) форма е снимена на серверот и податоците содржани во неа не се достапни за ниту еден корисник на системот до моментот на јавното отворање на понудите, со што интегритетот на податоците е зачуван.

Истовремено, ЕСЈН автоматски испраќа е-порака до вашите адреса за е-пошта и поштенско сандаче на ЕСЈН со содржина дека вашата понуда е примена и сочувана во ЕСЈН.



Договорниот орган, исто така, добива порака во поштенско сандаче на ЕСЈН дека за конкретниот оглас е поднесена понуда, без притоа да го открие идентитетот на понудувачот.

Кај отворена постапка, начинот на подготвување на документите и понудата е ист како кај постапката со барање за прибирање на понуди, со таа разлика што во панелот документи се појавуваат полиња за прикачување на сите документи за лична состојба (преземени од диск или од профилот), а не панел со поле за прикачување изјава за докажување на способноста и останати документи. По успешното прикачување на соодветниот документ, во продолжение, се прикажува tabela со прикачените документи.

Документи	
КАТЕГОРИЈА	ДОКУМЕНТИ
ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЖУВАЊЕ НА ЛИЧНА СОСТОЈБА	
Ифран и економскиот оператор дрво по последните 5 години не му имало утврдена правописна адреса за учество во електроничка организација, корупција, макета или вериги пари	Прикачи документ Прикачи документ
Ифран/надежда не е отворена постапка за стечја и/или вештачко црно	Прикачи документ Прикачи документ
Потврда дека не е отворена постапка за лиценцирање од надлежни органи	Прикачи документ Прикачи документ
Потврда за плаќачи хране, производи и други јавни даденици и/или надлежни органи за надлежна контрола и/или надзор на економскиот оператор во регистраците	Прикачи документ Прикачи документ
Потврда од Регулаторот за споради и споредни државни инспектори по енергетичка отворена вака забара за учество во постапок за јавни почки, регулативни и контролни и ревизији и проверки за јавно-правни практики	Прикачи документ Прикачи документ
Потврда од Регулаторот за споради и споредни државни инспектори за промишленост и транспортни забара за промишлена практика	Прикачи документ Прикачи документ
Узески ме доказ за промишлен постапок не може да биде приложено гашење/забира за промишлен професии, поетии или дипломати, спомеша промишлен запира за промишлене практики, тајност	Прикачи документ Прикачи документ

Напомена: Доколку економскиот оператор веќе ги има прикачено документите за докажување на личната состојба и на способноста за вршење професионалната дејност преку линкот „Документи на профил“, тие ќе се прикажат при отворање на панелот за поднесување на понудата (за секој документ во соодветното поле).

Економскиот оператор преку панелот за поднесување на понудата може да ги прегледува документите од профилот, но препорачливо е тие да се менуваат само преку линкот „Документи на профил“. Овие документи автоматски се прикачуваат за понудата и се шифрираат до јавно отворање.

Внимавајте! Откако понудата е веќе креирана и документите од профилот се автоматски прикачени за неа, секоја евентуална промена во линкот „Документи на профил“ не се рефлектира по автоматизам врз конкретната понуда. Истото се однесува и во случај на поднесена понуда.

Ако е делив предметот на набавката, документите за утврдување на способност се прикачуваат еднаш и важат за сите делови за кои учествувате.

Кај електронска постапка за делива набавка, кога ќе кликнете на акцијата „Поднесете понуда“ во последната колона од огласот, во панелот што се отвора во полето „Детали“, освен документи, постојат информации за можноста да поднесувате понуди за кој дел сакате. По секое поднесување понуда за одреден дел, во поштенското сандаче добивате порака дека вашата понуда е успешно поднесена.

The screenshot shows a user interface for electronic procurement. At the top, there's a navigation bar with tabs like 'Documents' and 'Offers'. Below it, a specific section is highlighted with a yellow checkmark, labeled 'Делови од предметот на договорот за јавна набавка'. This section contains fields for 'Предмет на делот од договорот за јавна набавка' (Document subject) and 'Број на дел' (Number of item), with a placeholder 'било' (any). A large blue button labeled 'Пријавете!' (Submit) is visible. Below this, there's a table titled 'Предмет на делот од договорот за јавна набавка' (Document subject) with three rows:

Број на дел	Предмет на делот од договорот за јавна набавка	Цена (без ДДС)
1	Набавка на ХТЗ објекти	
2	Набавка на ХТЗ опрема	
3	Набавка на доставки ХТЗ објекти	

At the bottom of the table, there are 'Previous' and 'Next' buttons. A note in small text says: 'Вниманието е дека трошоците со кои ќе бидат внесени во објектот на финансиската понуда.' (Please note that the amounts entered will be included in the financial bid object.)

Цената се внесува за секој дел посебно и се кликуваа на „Поднеси“, со тоа што кога ќе кликнете „поднеси понуда“, се отвора нов дел од предметот на набавка. По внесување на цената за делот во ова поле, таа се прикажува во горниот десен панел „Инфо за поднесена понуда“, каде што имате детален преглед на сите делови за кои сте поднеле понуда.

Напомена: Цената ја поднесувате само за делот за којшто сакате да учествувате!

За секој дел посебно чекате да се појави порака дека вашата понуда е успешно поднесена.

Измените, замените и повлекувањата на понудите се спроведуваат преку ЕСЈН во менито „Поднеси понуда“, со додавање нови документи, бришење на веќе поднесените документи или целосно повлекување на понудата, **до јавното отворање на понудите**.

За да можете да ја измените, да ја замените или да ја повлечете својата понуда поднесена преку ЕСЈН во кој било момент **пред истекот на крајниот рок за поднесување понуди**, треба повторно да се најавите во ЕСЈН и во менито „Поднеси понуда“ да го изберете линкот „Поднеси понуда/пријава за учество“. Потоа кликувате на огласот во последната колона од табелата, во акцијата „Поднесете понуда“.

За промена (бришење на веќе прикачен документ или прикачување нов документ) на претходно поднесена понуда, економскиот оператор **треба да ја повлече понудата** и да ги направи промените (да прикачи или да избрише документи), **по што повторно ја поднесува својата понуда**.

Преку ЕСЈН повлекувањето на веќе поднесената понуда се прави на копчето „Повлечи ја понудата“, со што таа е повлечена од системот и нема да се прикаже на јавното отворање. Системот чува запис од оваа преземена акција на понудувачот.

Напомена:

- Доколку прикачите неколку документи кои се составен дел од вашата понуда и сакате да се одјавите од системот или доколку настане каков било прекин на интернет конекцијата, без притоа да имате кликнато на копчето „Поднеси“, системот ќе направи автоматско сочувување на сите дотогаш прикачени документи и вашата понуда ќе добие статус „Ажурирајте ја понудата“. Ова значи дека системот овозможува привремено сочувување на документите кои се составен дел на вашата понуда, сè додека не одлучите да ја поднесете. Документите прикачени на овој начин, без притоа да се кликне на копчето „Поднеси“, не се сметаат за успешно поднесени документи и вашата понуда нема да се прикаже на јавното отворање!
- Доколку сакате целосно да ја избришете вашата понуда, поточно сите прикачени документи и внесената цена, кои сè уште не се поднесени, потребно е да кликнете на копчето „Откажи“, по што системот бара потврда: „Дали сте сигурни дека сакате да ја избришете понудата?“
- Доколку договорниот орган ја поништи постапката пред јавното отворање, сите понуди поднесени дотогаш им се враќаат назад на понудувачите во енкриптирана форма.
- Доколку ја повлечете својата понуда пред јавното отворање на понудите , повторно во поштенското сандаче ќе добиете информација дека вашата понуда е повлечена и таа добива статус на едитабилна, не е повеќе заштитена.

Препораки:

- Документите кои се составен дел од вашата понуда (документите со техничката и финансиска понуда, како и изјавата за сериозност, изјавата за независна понуда и изјавата за утврдување на личната состојба, кои задолжително треба да бидат електронски потпишани, скенираните документи или документите во изворна електронска форма издадени од надлежните органи за докажување на личната состојба, способнос-

та за вршење професионална дејност, економската и финансиската состојба, техничката или професионалната способност, стандардите за системи за квалитет и стандардите за управување со животната средина), прикачувајте ги во **соодветните полиња кои се прикажуваат во веб-формуларот „Поднеси понуда“** (во согласност со барањата од тендерската документација и огласот).

- Сите документи издадени од надлежни органи за докажување на личната состојба или документи издадени од трети лица за докажување на различни барања од тендерската документација скенирајте ги во **.jpg формат**.
- Името на секој прикачен документ или компресирана група на сродни документи да биде во формат „naziv na ekonomski operator_opis na dokument“.
- Понудата содржана во прикачените документи треба да соодветствува со податоците внесени во делот „Податоци од понудата“ (празните полиња во кои се внесуваат податоци за критериумите за доделување на договорот за јавна набавка).
- Внимавајте на големината на документите содржани во понудата, односно тие не смеат да го надминат лимитот од 10MB (мегабајти) по документ. Можете да поднесете повеќе вакви документи истовремено. Во случај големината на прикачените документи да го надминува лимитот од 10 MB, препорачливо е документите од понудата да ги поделите во неколку посебни документи.
- Сите документи кои ја сочинуваат понудата се изготвуваат во електронска форма и се потпишуваат со дигитален сертификат. Документацијата која ја доставувате во прилог на понудата, а е издадена од друг надлежен орган, не се потпишува со дигитален сертификат, туку се скенира и се прикачува во системот.
- Испратете ја вашата понуда во разумно време (не во последен момент) за да не се појави ризик да не биде примена во системот во утврдениот временски рок.
- Доколку истече рокот за поднесување на понуди, ЕСЈН ќе објави порака „Крајниот рок за поднесување на понудите е истечен“ и нема да имате можност да ја поднесете вашата понуда.

Истовремено, ЕСЈН ќе ви испрати автоматска порака во поштенското сандаче на ЕСЈН со содржина дека крајниот рок за поднесување на понудите е истечен.

Помошник

Реакција на ЕСЈН на електронскиот постапок за поднесување понуди/препораки за учество на понудите да употребуваат на договорната платформа набавки на Реконструкција на крајниот контрагент во СХУ „Кралево“ и Модулар“ во Скопје Николе Источен. Поради тоа, вашата понуда/препорака за учество не е прифатена и сачувана во ЕСЈН и не може да се прикаже на јавното отворање по понудите/препораките за учество.

Ви благодариме за показанот интерес за учество на оваа постапка.

Компанија за јавни набавки

Својот mail в-коридор со заповедникот систем, Шефот на поддршка порака на сите в-мейл адреси бидејќи на податок на проектот. Ќе пакетирано информација за поднесување објектот на info@esjn.mk
This message was automatically generated by this system. Please do not reply to this email as it is not monitored for personal communication. If you need further information please use info@esjn.mk.

Внимавајте: Правете разлика меѓу техничка грешка и технички проблем!

Техничка грешка претставува пропуст од страна на корисникот (договорните органи и економските оператори) **поради неправилно користење на апликацијата на ЕСЈН** или друг технички проблем со неговиот информациски систем, при што **одговорноста за направената грешка ја сноси самиот корисник** (договорниот орган или економскиот оператор).

Технички проблем или пад на системот претставува проблем на ЕСЈН поради техничка грешка или пад на серверот, односно негова недостапност, при што администраторот на ЕСЈН дава детални препораки за начинот на постапување на корисниците и овозможува надминување на техничкиот проблем при користење на ЕСЈН во сите случаи каде што е тоа можно;

При пријавување проблем во БЈН во врска со користењето на ЕСЈН, Бирото утврдува дали станува збор за техничка грешка или технички проблем / пад на системот, од што зависи утврдувањето чија е одговорноста. Доколку се утврди дека станува збор за техничка грешка, кај економскиот оператор може да се дојде до последица да не учествува во конкретната постапка.

■ Јавно отворање

По истекот на крајниот рок за поднесување/отворање на понудите, следува јавно отворање на понудите. Во рамките на овој линк, понудувачот (економски оператор кој поднел понуда преку ЕСЈН за конкретна постапка) има можност да го следи јавното отворање на понудите преку ЕСЈН за конкретна постапка што се спроведува со користење електронски средства и на која учествувал (поднел понуда). Јавното отворање го врши Комисијата за јавни набавки назначена кај Договорниот орган за конкретната постапка.

Менито „**ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**“ на ЕСЈН нуди еден линк:

a) Следење на Јавно отворање

a) Следење на јавно отворање

Број на понуда	Договорен орган	Датум на податакота	Предмет на договорот	Јавно отворање	Вид на постапка	Статус на постапката
1001/2016	[REDACTED]	20.11.2016 11:09	Надавка на компјутерска опрема	20.11.2016 09:00	Започнато за пребрдател понуди	јавното отворање е започнато
1005/2016	[REDACTED]	16.11.2016 10:37	Ремекеријадијони за автомобили	16.11.2016 00:00	Отворена постапка	јавното отворање може да започне

Откако ќе се најавите во ЕСЈН со корисничкото име и лозинка, во времето (денот и часот) утврдено за отворање на понудите во огласот објавен за конкретната постапка, потребно е да кликнете на менито „Јавно отворање“ и да влезете во линкот „**Следење на јавно отворање**“. Потоа ги внесувате параметрите за постапката за која сакате да го следите јавното отворање и со кликување на стрелката во последната колона од табелата во продолжение, се отвора формата „Преглед на јавно отворање“.

Податоци за постапката			
Број на отворање	001/2016	Датум на постапка	16.06.2016
Статус на постапката	Јавното отворање е започнато	Приградба на локален пат од с.Мородинци до кв.Друмот во општина Зрновци	
Предмет на договорот за јавна набавка	Работи	Вид на договорот за јавна набавка	В/УЕТ НА РМ
Извор на средства	Изведена постапка	Извор на средства	Граѓански работи, работи поврзани со животната средина, комунални услуги, КДЗ опрема/производи и останати поврзани стоки/услуги
Категорија		Категорија	
Дополнителна информација			
Платформа	Сите	Статус	Сите
Печат			
Информација за понудата			
Понудувач	Датум на поднесување на понуда	Статус на понуда	Детали
Друштво за градежништво и трговија ЖИНОУДОСЕ/Експорт импорт Струмица	01.07.2016 10:17	Понудата е промитана	
Друштво за производство тројни и услуги ЕСКАДОТОРИ ИКДОСЛУУУЗИС изв. Скопје	01.07.2016 12:23	Понудата е промитана	
Информација за понудата			
Предмет на договорот за јавна набавка	Цена (без ДДВ)		
Изградба на локален пат од с.Мородинци до кв.Друмот во општина Зрновци	4.691200,00		

Понудувачите можат да го следат јавното отворање преку ЕСЈН, откако Комисијата за јавни набавки ќе го започне јавното отворање, односно ќе кликне на копчето „Почеток на јавно отворање“ и тогаш кај понудувачот во табелата кај податоците за постапката во колоната - статус на постапката се појавува „Јавното отворање е започнато“.

Статусот на понудата на кој било понудувач можете да го погледнете со кликување врз стрелката во колоната „Детали“ за конкретниот економски оператор, но не можете да ги отворите документите кои се прикачени кон понудите.

Во панелот - Информации за понудата можете да ги прегледате цените (без ДДВ) за постапката, односно за деловите од постапката на кои учествува конкретниот понудувач.

Функционалноста за следење на јавното отворање на понудите е достапна само за време на спроведувањето на јавното отворање.

Напомена: Доколку се спроведува постапка со барање за прибирање понуди со проценета вредност до 5.000 евра во денарска противвредност, со користење електронски средства, отворањето на понудите не се спроведува јавно, така што понудувачот не може да го следи.

■ *Поднесување појаснување/дополнување во евалуација*

Комисијата за јавни набавки во процесот на евалуација на понудите (кај отворена, ограничена постапка или постапка со барање за прибирање понуди) има можност да поставува прашања (барања за појаснување или дополнување на поднесените документи) до понудувачите во врска со понудите кои ги имаат поднесено преку ЕСЈН.

Менито „**ПОДНЕСИ ПОЈАСНУВАЊЕ/ДОПОЛНУВАЊЕ ВО ЕВАЛУАЦИЈА**“ на ЕСЈН нуди еден линк: *a. Појаснување/Дополнување на поднесени документи во евалуација*

a) Појаснување/Дополнување на поднесени документи во евалуација

Во моментот кога Комисијата ќе го постави прашањето, ќе добиете **електронска порака на вашата адреса за е-пошта и во поштенското сандаче на ЕСЈН** („Примени пораки“) со известување дека има прашање во врска со понудата која сте ја доставиле за конкретната постапка.

Постапки за претставување

Проектот Рекомендување во текот на евалуацијата на постапката за набавка на Република на брзини /рел. (втора фаза) со иницијатива Комисија за издавање на објекти на влезните и влезните нормативни акти.

Почитувани

Вие информирани дека Комисијата за јавни набавки на Општина Кочани ви постави прашање во текот на процесот на евалуација на понудите поднесени во постапката за добдеување на договор за јавни набавки на Република на брзини /рел. (втора фаза) со иницијатива Комисија за издавање на објекти на влезните и влезните нормативни акти.

За да го одговорите прашањето треба да се направите на овој страница на електронскиот систем за јавни набавки <http://e-nabavki.mk>, да ќапките го споделете „Дополни/изјади“ на поднесени документи“ и да ја изберете конкретната постапка со број 05-639/5/2015.

По добивањето на известувањето, треба да се најавите во ЕСЈН и од менито „Поднеси појаснување/Дополнување во евалуација“ да го изберете линкот „Појаснување/Дополнување на поднесени документи во евалуација**“, и при тоа ќе ви се отвори табела од чија листа треба да ја изберете конкретната постапка за која Комисијата ви поставила прашање. Истата таа постапка во последната колона треба да има статус „**Евалуацијата е започната**“. Откако ќе ја изберете постапката, ќе ви се отвори панел во којшто е содржано прашањето, а Вие одговорот треба да го дадете на посебен документ што ќе биде електронски потписан, при што ќе ви се даде опција за прикачување на документот во којшто е содржан одговорот на прашањето, односно прикачување на документот којшто ви бил побаран (на пример, прикачуваате валидна потврда дека не сте под стечај, која не сте ја прикачиле и поднеле заедно со понудата). Препорачливо е во документот во којшто го давате појаснувањето или дополнувањето на поднесените документи, односно одговорот на поставеното прашање, да го напишете и прашањето/барањето од Комисијата за јавни набавки, вписано во веб-формата.**

» Пребарувај по листата на постапки со поставени прештави во фаза на евалуација

Пребарувај

Предмет на договорот	Број на постапака	Статус на постапката	Вид на постапка	Статус на постапката		
Од	1127/2015	Сите	Сите	Само пресу и доклади		
Договорен орган	27-11-2015	Сите	Сите	Пребарувај		
Број на постапака	Датум на постапка	Договорен орган	Пријател на договорот ју разбраа небарено	Крајен рок	Вид на постапка	Статус на постапката
1127/2015	27-11-2015	Општина Кочани	1 Набавка на компјутерска опрема	27-11-2015 00:00	Барања за прибирање понуди	Евалуацијата е започната

» Пребарувај по листата на прашања поставени во фаза на евалуација

Пријател	Датум на постапување
2 Пријател доставете ни ДДД образец...	27-11-2015 16:01

» Одговор на прашање

Вие искате следете ги инструкции:

Вие имате можност да промените вакви: или поменете документите за којте ги имате или дополнете документите на тековно поднесените документи, по барања на Комисијата за јавни набавки. Во почетниот дел од документот што ќе го прикажете или ќе влезете документите за тековното постапување на Комисијата за јавни набавки.

Документите треба да се поднесат на адресата: obzorot@opf-kočani.mk.

Годишната најава на тековниот документ е најмалку 10 години.

Документ	Број/код	Највеќе	Опис на документ	3 Пrikazi
Приложени документи	Документ за регистрирање најмалку		Опис на документ	

Напомена: Внимавајте на рокот даден од Комисијата за јавни набавки во рамките на којшто треба да ги појасните или да ги дополните документите! Според сегашното законско решение, тој не треба да биде пократок од три работни дена каде постапка за прибирање понуди или пет работни дена каде отворена постапка.

Роковите кај електронската постапка преку ЕСЈН почнуваат да се бројат истиот ден откако е испратено барањето преку ЕСЈН.

Поставеното прашање во фаза на евалуација на понудите имаат можност да го гледаат и да го одговараат сите регистрирани и активни корисници во рамките на економскиот оператор, како локалниот администратор, така и корисниците кои тој ги активирал.

■ **E-аукции**

Откако Комисијата за јавни набавки ќе заврши со евалуацијата, односно квалификацијата на понудувачите за учество на е-аукцијата, Комисијата ги дефинира параметрите на аукцијата и испраќа покана за учество на аукцијата во поштенското сандаче на ЕСЈН на сите способни понудувачи за учество на аукцијата, момент во којшто постапката добива статус „Аукцијата се чека да започне“. **Поканата за учество на е-аукцијата се испраќа во поштенското сандаче на лицето кое ја поднело понудата.** Во поканата за е-аукција се содржани информации за деталите на аукцијата, како и информации за почетната цена и рангот на понудувачот.

Понудувачот кој не е квалификуван и не е поканет не може да учествува на аукцијата, ниту може да ја следи. Понудувач чиј профил е блокиран поради неизвршена уплата за годишна претплата на ЕСЈН не може да биде поканет на електронска аукција, односно доколку бил поканет, не може да учествува во неа.

При спроведувањето на е-аукциите, во зависност од тоа што има избрано договорниот орган како критериум за доделување на договорот (критериум за евалуација, вреднување на понудата), се разликуваат два типа концепти на електронска аукција:

1. Концепт на најниска цена – кога критериум е најниска цена, победник на аукцијата е оној понудувач што ја постигнал најниската цена на аукцијата. Почетна цена на оваа аукција е најниската од првичните прифатливи понуди и сите понудувачи (учесници на аукцијата) лицитираат негативно и ја намалуваат оваа цена.

2. Концепт на економски најповољна понуда (ЕНП) – кога освен цената, како елементи на критериумот ЕНП се јавуваат и квалитетот, техничките карактеристики, дизајнот и слично, и тие се евалуираат и се вреднуваат. Без разлика на останатите елементи, и тука предмет на аукција е цената. Сепак, рангирањето не се врши според цената, туку според збирот бодови што го добива понудувачот и од елементот цена и од останатите елементи. Бодовите за елементот цена ги пресметува системот автоматски (според претходно да-

дена формула) и тие динамички се менуваат во зависност од намалувањата. Бодовите од останатите елементи се пресметуваат надвор од системот, но се внесуваат во системот за време на евалуацијата на понудите и остануваат фиксни (и познати на понудувачите) за времетраењето на аукцијата и по неа. Кај овој концепт, секој од понудувачите ја намалува сопствената цена (првично понудена цена), односно почетната цена на аукцијата е различна за секој понудувач. Во некои случаи може да се добие ситуација за најповолен понудувач да биде избран некој што нема најниска цена, но има највисок збир на бодови од сите елементи (добил повеќе бодови за останатите елементи од својата понуда).

Во поканата за учество на аукцијата се содржани следниве податоци:

- почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди;
- датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата;
- интервалот во којшто ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени);
- почетната цена на квалификуваниот понудувач, односно неговата првично поднесена цена (во случај кога критериум за избор е економски најповолна понуда);
- дodelените бодови за секој елемент, како и почетниот тековен ранг на понудувачот направен врз основа на вкупниот број бодови дodelени за секој елемент на критериумот економски најповолна понуда (во случај кога критериум за избор е економски најповолна понуда)

Пример за покана за концепт 1 - кога критериум за дodelување на договор за јавна набавка е најниска цена

Податоци за приемник на понуда	
Проект: Реконструкција на е-Аукција	
(у. Југорад, поделба најдеветина, бл. 12, корисничко име: Администратор)	
Година: 2016 Вие информирани сте дека сте поканети да учествувате на е-Аукцијата за дodelување на договор за јавна набавка на Регулација на Селски дол (втора фаза) во општина Кочани . Податоци за е-Аукцијата: Време (датум и час) на започнување на е-Аукцијата: 15-04-2016 15:00:00 Време (датум и час) на завршување на е-Аукцијата: 15-04-2016 16:15:00 Потекло време: 045,0000 Извештајни резултат по предметниот предмет: 6,525,40 Максимални резултат по предметниот предмет: 19,38,07,50 Најниски тековен ранг: 2 Доколку некој од учесниците и е-Аукцијата поднесе нова понуда, тоа во последните 3 минути од аукцијата, системот автоматски ќе го продолжи времетраењето на аукцијата со дополнителни 3 минути. Вакви автоматски продолжувања на времетраењето ќе има објаснување во последните 3 минути од аукцијата, и тоа подјасните гојчици. За да учествувате на е-Аукцијата и доставувате понуди најавете се на веб страницата: http://zakazka.mk и обврете го линкот „Учество на е-аукција“. Ви благодариме за учеството на постапката.	

Пример за покана за концепт 2 - кога критериум за доделување на договор за јавна набавка е економски најповољна понуда

Податоци за претендент на постапката:

Пријект: Работни за учество на с Аукција

Од: промоција и поддршка на бизнисот

ЛБ:

Речисија:

Вие информирани дека сте поканети да учествувате на е-аукцијата за доделување на договор за јавна набавка на Пакетка на телекомуникациска услуга-мобилна телефонија.

Поредници за е-аукцијата:

Време (јутре и чит) на започнувањето на е-аукцијата: 14-06-2017 11:00:00

Време (јутре и чит) на завршувањето на аукцијата: 14-06-2017 12:00:00

Заштита (Почетна цена): 3,50

Минимална разлика со понудени цени: 0,04

Максимална разлика во понудени цени: 0,35

Заштитен теровски ранг: 1

Пакетка блокажа и групирање:

Цена: 0,00/0,00

Максимална претплата: 10,00/10

Субвенција за телефонски апарат: 10,72/15

Дополнителни линии/услуги: 5,00/15

Блокирачки/Установки:

[Садофон/Интернет/ИМКС/Садофон/ИМКС](#)

Максимален период од участието на аукцијата: кога напишете цената во постапките: 4 минути од аукцијата, системот автоматски ќе го прорачува временето кога тоа пакетка ќе биде доделена на аукцијата и 3 минути.

Време (јутре и чит) на просрочувањето на аукцијата ќе има обдорка со постапките: 3 минути од аукцијата кога поднесуваште на нови параметри и цени.

За да учествувате на е-аукцијата и доставувате понуди, најавете се на веб страница: [http://www.e-aukcija.mk](#) и одберете по линк „Учество на е-аукција“.

Ви благодариме за учеството на постапката.

Истовремено, за постапки кои се спроведуваат целосно по електронски пат, системот автоматски испраќа е-порака во поштенското сандаче на понудувачите или понудите биле отфрлени од учество во понатамошната постапка (доколку понудата е оценета за неприфатлива), во којшто се наведуваат причините за отфрлањето.

До моментот на започнување на аукцијата, Комисијата има можност да ги менува дефинираните параметри на аукцијата, при што по спроведувањето на каква било промена на параметрите (на пример, промена на датумот на започнување на аукцијата, минимална и максимална разлика во понудени цени), ЕСЈН автоматски испраќа ново известување до сите способни понудувачи (квалификувани за учество на е-аукција) за извршените промени.

Напомена: При секоја промена на параметрите, почетокот на е-аукцијата се продолжува за дополнителни 2 дена, односно 48 часа. Електронското негативно наддавање може да започне најрано два дена од датумот на којшто се испратени поканите за учество на електронската аукција.

Кај постапка која се спроведува со користење на електронски средства, доколку комисијата ја откаже веќе закажаната аукција, односно ја врати постапката во евалуација, во поштенското сандаче на веќе поканетите понудувачи ќе стигне известување дека постапката е вратена во евалуација.

Доколку една аукција биде откажана од страна на договорниот орган, тоа не значи дека за конкретната постапка нема да се спроведе електронска аукција, туку дека таа ќе биде дополнително закажана (доколку има најмалку две прифатливи понуди), за што ќе добиете нова покана за учество доколку вашата понуда е прифатлива.

Менито „Е-АУКЦИИ“ на ЕСЈН нуди два линка:

a) Учествој на е-аукција


b) Поднеси конечна цена

a) Учествој на е-аукција

Во поканата за учество на е-аукција е содржан и датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата. По започнувањето на аукцијата, се најавувате во ЕСЈН (со корисничкото име и лозинката добиени по регистрацијата во ЕСЈН) и во менито „Е-аукции“ кликнувате на линкот „Учествој на е-аукција“, по што се отвора листа на постапки за кои сте поканети да учествувате на е-аукција.

Од моментот на испраќање на поканата за учество на е-аукцијата до почетокот на аукцијата, постапката се појавува во поле „Закажани е-аукции“, и тоа само кај поканетите способни понудувачи на конкретната аукција.

Во полето „Аукции во тек“ се прикажуваат сите започнати аукции.



Во временски период за спроведување на електронската аукција може да се поднесуваат неограничен број нови (пониски) цени.


За да учествувате на конкретна аукција во полето „Аукции во тек“, кликнувате на постапката во табелата и во продолжение ви се отвораат следниве панели:

- **Аукциска ранг-листа** – во рамките на овој панел го следите поднесувањето нови цени, како и вашиот тековен ранг, при што идентитетот на останатите учесници на аукцијата за вас и за Комисијата е непознат. Оваа ранг-листа се менува при поднесување на секоја нова цена.
- **Тековен статус на е-аукцијата** – во рамките на овој панел се гледаат сите параметри на аукцијата и се поднесува нова пониска цена од по-следно поднесената (намалена најмалку за минималната, а најмногу за максималната разлика во понудени цени). Во делот е-аукции, при

поднесувањето нова цена, имате можност за преземање на следната можна најниска цена и следната можна највисока цена, со кликување на „**Преземи цена**“. Овие цени се предложени од ЕСЈН врз основа на минималната и максималната разлика во цени поставени од страна на договорниот орган. Откако ќе поднесете нова цена, вашиот ранг се менува во табелата во рамките на формата „**Аукцијска ранг-листа**“ и се појавува на првото место, со тоа што идентитетот на останатите учесници на аукцијата и понатаму, односно за време на целата аукција останува скриен. Во моментот кога некој од останатите учесници на аукцијата ќе поднесе нова пониска цена, се прави автоматско освежување на податоците во овој панел и ранг-листата соодветно се менува.

- За да учествувате на аукцијата, пополнете го празното поле „Поднеси нова цена“ или директно можете да ја преземете предложената од ЕСЈН од полето „**Преземи цена**“, а потоа кликнете на копчето „**Поднеси**“.
- При учество на аукцијата, секогаш земајте го предвид серверското време, и следете го преостанатото време за поднесување на нова цена (и двете времиња се прикажуваат во панелот).

По секое поднесување нова цена, системот веднаш известува за направена промена. Откако ќе ја поднесете цената, во горниот десен агол излегува нотификација - **pop up прозорец** (во зелена боја) со информација за поднесувањето. Исто така, за полесно следење на промените кои се случуваат во текот на аукцијата, особено доколку учествувате на повеќе аукции во исто време, системот известува со **pop up нотификацији** и ја поцрвенува конкретната аукција по секоја новоподнесена цена.



По истекот на датумот и часот утврдено за крај на аукцијата, таа во тој момент се затвора.

Доколку некој од учесниците на аукцијата поднесе нова намалена цена во последните 3 минути од аукцијата, системот автоматски ќе го продолжи времетраењето на аукцијата за дополнителни 3 минути. Вакви автоматски про-

должувања на времетраењето на аукцијата ќе има сè додека во последните 3 минути од аукцијата има поднесувања на нови намалени цени.

По истекот на рокот за поднесување намалени цени на аукцијата, односно доколку во последните 3 минути од аукцијата нема дополнителни намалувања на цената, сите учесници на аукцијата добиваат автоматски генерирана е-порака во поштенското сандаче на ЕСЈН, со информација дека аукцијата е завршена и со податоци за понудувачот **кој поднел најниска цена за време на аукцијата и последно поднесената цена кога критериумот е 'најниска цена'** или **податоци за понудувачот кој има најголем вкупен збир бодови, кога критериумот е 'економски најповолна понуда'**.

Податоци за врателата порака
Програм: Аукција е завршена
Од: Јадранскоодржава
Време: 09.08.2018 10:16:27
 Резултат:
За информиране дека електронската аукција за доделување на договор на јавна набавка на РЕПРОЧИТРИДАЛИ ИТОГРИ МИСЛ е завршена.
Наредбата понудувачите поднесени се подсигурени (јазик: македонски јазик, пренос на спомени и извештај, уреден текст и услуга Слика и др. ОВИДИЈСИ Година ДЕХ (ИДЕНТИФИКАЦИЈА).
Количината одговара за овој постапок. Ако дојде до одговорното лице, то што ќе биде дополнително известено.
Ди благодарение за учество во постапката.

Продолжувањето на електронската аукција за дополнителни три минути, не влијае врз текот на друга електронска аукција каде што учествува ист економски оператор, доколку настане нивно временско преклопување.

Напомена: При закажување на електронска аукција, договорниот орган ги поставува минималниот и максималниот праг за намалување како параметри во чиишто рамки треба да се движат економските оператори при поднесување нови намалени цени. Доколку тековната цена на аукцијата се изедначи или се спушти под овие прагови - тие престануваат да важат и учесниците можат да вршат намалувања надвор од утврдената рамка. Со оваа функционалност на електронскиот систем им се овозможува на понудувачите да имаат еднаков третман и во случај кога сакаат да поднесат цена под поставениот минимален праг.

Во случај на делива набавка, за секој од деловите одделно се спроведува е-аукција преку ЕСЈН. Се определува датумот и часот на започнување и завршување на електронската аукција, односно се спроведуваат онолку аукции колку што има делови од предметот на набавката за кои биле исполнети условите за одржување на е-аукција.

Во моментот на завршување на аукцијата, се објавува информација и на јавниот дел на ЕСЈН, во делот „Најнови одлуки“ со иста содржина како и е-порака во поштенското сандаче за понудувачот кој поднел најниска цена за време на аукцијата.

Вид на постапок	Да коејшт пријат	Пријатен најавувач	Одговор	Вид на постапок	Дајат на постапок
03/2016	Универзитет Св. Никола и Методиј - Филозофски факултет Градски Колеџ Скопје	Многуфункционални печатач со машинична наредбителност	<p>Печатач најак (16.000.000 прач.) на е-аукцијата подготвува помалкушкото „Друштво за трансформира и услугите ПАРФЕКСИОН ИФ ДООД“. Некаде имаш оправка да овој постапок бидејќи овој постапок опфаќа и тоа што ја бараате груповоимателни информации</p>	Барање за промеѓуначе постапка	01.07.2016
17-152/2016	АД Граѓанска инфраструктура - Скопје	Граѓанка	<p>По текот на е-аукцијата на ЕЦЈН постапката кога најаката цена „Превозник“ е променета производител, третиен и употребувајќи друштвото ПАРФЕКСИОН ИФ ДООД. Кончаното споредување постапокот ќе ја доделува договорото лице, за што ќе започне автоматична информација</p>	Споредување постапка	01.07.2016

Правила и напомени за економски оператори во врска со електронски аукции:

- Доколку електронската аукција што се спроведува како дополнителна фаза во постапка којашто за доделување на договорот за јавна набавка го користи критериумот **најниска цена** како почетна цена на е-аукцијата, ЕЦЈН секогаш автоматски ја поставува најниската цена од сите првични понуди што претходно се евалуирани и прифатени за учество на електронската аукција.
- Во текот на електронска аукција што се спроведува како последна фаза во постапка во којашто за доделување на договорот за јавна набавка се користи критериумот **економски најповолна понуда**, секој понудувач ја намалува својата првично понудена цена, односно почетната цена на аукцијата е различна за секој понудувач;
- Во временски период за спроведување на електронската аукција може да поднесувате неограничен број нови (пониски) цени;
- Системот прави автоматско освежување на листата и нема да ви дозволи да поднесете цена која е веќе поднесена од друг понудувач;
- Доколку во рамките на еден економски оператор има повеќе регистрирани корисници, само корисникот кој прв поднел нова намалена цена може да продолжи да намалува на аукцијата, додека останатите корисници можат истовремено да ја следат аукцијата (најавени со своите кориснички имиња и лозинки), но не и да намалуваат;
- Доколку некој од учесниците на аукцијата поднесе нова намалена цена во последните 3 минути од аукцијата, системот автоматски ќе го продолжи времетраењето на аукцијата за дополнителни 3 минути. Вакви автоматски продолжувања на времетраењето на аукцијата ќе има сè додека во последните 3 минути од аукцијата има поднесувања на нови намалени цени;
- При учество на аукцијата, секогаш земајте го предвид серверското време и следете го преостанатото време за поднесување нова цена;
- Доколку имате проблем со приказот на аукциите и користите Internet Explorer, потребно е адресата на ЕЦЈН (e-nabavki.gov.mk) да биде ОТСТРАНЕНА од Compatibility View Settings листата.

6) Поднеси конечна цена

Доколку при спроведување на конкретна постапка има поднесено само една понуда или има само една прифатлива понуда, откако ќе заврши со евалуацијата, Комисијата го поканува единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН.

Во рамките на овој линк понудувачот има можност да поднесе конечна цена, доколку е единствен понудувач со прифатлива понуда во постапката и е поканет од страна на договорниот орган.

Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци:

- идентификување на делот на понудата што ќе биде предмет на поднесување конечна цена,
- информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и
- временскиот период за поднесување конечна цена.

Податоци за практика постапка

Причина: Рокана за поднесување конечна цена

Из: Јадранско-ливадско

Гратче во: 16.03.2016 и 14:59

Почнува:

Печатарички член или рачен член и купувач на поканата, поканети се да поднесат конечна цена преку Глобален аукцион (записан јазик на натписот на постапката) со јавен подбор на Иргада во сопственото градби во општина Кочани.

Податоци за поднесувањето на конечна цена:

Време (датум и час) на поднесување: 18-03-2016 15:00:00

Време (датум и час) на соодветување: 18-03-2016 15:15:00

Пријатно поднесена цена: 423.000,00

Поднесувањето на конечна цена ќе започне исклучувајќи ги всите напомени на член 10а уставот и сите времето ограничени со јавниот орган.

За да поднесете конечна цена изјавете се со веб страницата <http://e-aukcii.com> и одберете го линкот „Поднеси конечна цена“.

Ди благодарине за учество на постапката.

Комисија за јавни набори на Општина Кочани

До моментот на започнување на поднесувањето, Комисијата има можност постапката да ја врати во евалуација или да го откаже поднесувањето на конечна цена и дополнително повторно да го закаже. Во таков случај системот испраќа порака до поканетиот понудувач дека закажаното поднесување е поништено, односно кај постапка со електронски средства дека постапката е вратена во евалуација. Во случај на промена на параметрите на поднесување на конечната цена од страна на договорниот орган, ЕСЈН автоматски испраќа нова покана со променетите параметри до понудувачот.

Напомена: При секоја промена на параметрите, почетокот на поднесувањето на конечна цена се продолжува за дополнителни 2 дена, односно 48 часа.

По започнување на поднесувањето (време содржано во поканата за поднесување на конечна цена), се најавувате во ЕСЈН и во менито „е-Аукции“ кликну-

вate на линкот „Поднеси конечна цена“, по што се отвора листа на постапки за кои сте поканети да поднесете конечна цена. Во периодот од испраќањето на поканата за поднесување на конечна цена и додека трае поднесувањето, линкот од постапката се појавува во рамките на ова поле.

- За да поднесете конечна цена, кликнувate на постапката во табелата, по што во продолжение ви се отвора поле каде што ја внесувате новата намалена цена.
- Поднеси нова цена – во рамките на овој панел се гледаат сите параметри на поднесувањето конечна цена (датум/час на започнување/затворање на поднесувањето, преостанатото време за поднесување нова намалена цена и првично поднесената цена)
- Поднесувањето на конечна цена завршува во моментот на поднесување на новата намалена цена или доколку истече времето зададено од договорниот орган.

The screenshot shows the e-procurement system interface. At the top, there's a header with the title 'Потреба за поднесување на конечна цена' (Demand for submitting final price). Below it, a table lists the tender details: 'Број на потеска' (Tender number) 18/2016, 'Датум на поднесување' (Submission date) 29.06.2016 16:00, 'Покането е с-закупувач' (Invited by the procuring entity), 'Започнува во' (Starts at) 29.05.2016 16:00, 'Време за поднесување' (Submission time), and 'Статус на постапката' (Status of the procedure) 'Поднесувањето е отворено' (The submission period is open). Below this, a message says 'Гостите на страница: 29.06.2016 15:22:13' (Visitors on the page: 29.06.2016 15:22:13).

The main content area has tabs: 'Тендерот' (The tender), 'Потреба за поднесување на конечна цена' (Demand for submitting final price), and 'Извештај за поднесување на конечна цена' (Report on the submission of the final price). The current tab is 'Потреба за поднесување на конечна цена'.

In the center, there's a form titled 'Поднеси нова цена' (Submit new price). It contains fields for 'Потреба за поднесување' (Submission date) 29.06.2016 15:00, 'Царина' (Amount) 29.05.2016 16:00, 'Покането е с-закупувач' (Invited by the procuring entity), 'Покането е с-закупувач' (Invited by the procuring entity), and 'Покането е с-закупувач' (Invited by the procuring entity). Below these is a table with columns 'Покането е с-закупувач' (Invited by the procuring entity), 'Царина' (Amount), and 'Одговор' (Response). A button 'Потреси' (Submit) is highlighted with a yellow border.

Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

Поднесувањето на конечна цена завршува во моментот на поднесување на новата намалена цена или доколку истече времето зададено од договорниот орган.

Во моментот на завршување на поднесувањето, на јавниот дел на ЕСЈН во делот „Најнови одлуки“ се објавува информација за новоподнесената цена.

Број на пост.	Доказувачки док.	Предмет на целиотбор	Одговор	Одговор на јавниот
04/2016	Центрар за развој на Бардовски плански ресурси - Никол	Јавна набавка на работи за изведба на утешни трошоци по с. Исклучини	Донесена е Одлука за издавање исполнителна посуга /документ за градежништво и трошоци ГПАДБА ПРИМ-1-УДОК Након пријава с информација за вклучување на трошоци	Отворена постапка 29.06.2016
16/2016	ЈСП Пирогов Караев - Предпријатие	ОПРАВКА ЗА АРЕНДА ОФОРМАЛНИ ДОДОВИ ЗА ПРИМОСТИ, МОТОПОЛИ ПИЛИ СИТЕ И ПОСАЧНА ЧИКИ	Потребена цена (275,900,00 ден.) не поднесувана конечната цена поканите поднесувањето /документ за градежништво и трошоци ТОМЧИС-СПОРТ ДООСП укажувајќи дека вклучувањето на трошоци не е доцент и да не може да се изврши, за што ќе бидејќи употребите на трошоците	Берое за пријавување најмалку 29.06.2016

Доколку поднесувањето завршило без да биде поднесена нова намалена цена, на јавниот дел се објавува информација со првичната (ненамалена) цена и називот на понудувачот којшто бил поканет да поднесе конечна цена.

Напомена: Во случај на делива набавка, поднесувањата на конечна цена се спроведува одделно за секој од деловите каде што има по една прифатлива понуда.

■ Известување за донесена одлука

Конечната одлука за избор на најповолен понудувач или за поништување на постапката која се спроведува со користење на електронски средства ја донесува одговорното лице кај договорниот орган. По донесувањето на одлуката, Комисијата за јавни набавки испраќа известување за донесената одлука до сите учесници на конкретната постапка. Доколку сте учествувале во конкретната постапка, ќе добиете во поштенското сандаче на ЕСЈН електронска порака со известувањето за донесената одлука и документи прикачени кон неа (одлука, известување за доделување на договорот/склучување на рамковната спогодба или поништување на постапката). Истовремено, и на јавниот дел од ЕСЈН се објавува истата информација, и тоа во менито „е-Набавки“ во рамките на табелата која се отвора по кликување на линкот „Најнови одлуки“.

Број на постапок	Делови/делови	Предмет на дел постапок	Одлуки	Вид на постапок	Делум на исполнет
20/2/2016	МУУЛ Груп Марк Електрор	Нагодба со компанијата Симекс	Лученчко е избран за исполнет на најповолен понудувач Друштво за производство услуги и трговија АМАР-ГА ЈУ/ИК/ИМН-2 одговорен за исполнет на постапката	Барање за прибирање понуди	01/1/2016

■ Дополнително прикачување документи за докажување на личната состојба

Оваа функционалност се применува само кај електронско спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди.

По завршување на електронската аукција/поднесување на конечна цена, понудувачот којшто е избран за најповолен и за којшто на јавниот дел е објавена одлука, има обврска во постапка со барање за прибирање на понуди да ги достави документите за докажување на личната состојба, кои на јавното отворање на понудите беа утврдени со доставување на Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба.

Менито „**ДОПОЛНИТЕЛНО ПРИКАЧИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЖУВАЊЕ НА ЛИЧНА СОСТОЈБА**“ на ЕСЈН, нуди еден линк:

a) Дополнително прикачи документи

a) Дополнително прикачи документи

Преку овој линк, понудувачот којшто е избран за најповолен **во постапка со барање за прибирање понуди** има можност да ги прикачува документите со кои треба да ја потврди својата способност која во текот на постапката ја потврдил преку поднесена изјава.

За таа цел, договорниот орган преку ЕСЈН во поштенското сандаче на лицето кое ја поднело понудата му испраќа покана да ги достави документите за утврдување на личната состојба, во која се содржани инструкции за начинот на нивно прикачување.

The screenshot shows a section titled 'Прикачете документи' (Attach documents). It includes a note: 'Прикачете документите за поддршка на вашата лична состојба, дефинирана во поедноставената тендурска документација за јавна набавка со број 05-317/0/2016 и предмет „Извршење на западниот рок на исполнување на Контрактот № 05-БРД-М/2016-01-11-24“. За достапување на документите најпрвинките ги отворете со линкот „Дополнително прикачи документи“.' Below this is a note: 'Документскиот оператор не ќе достави погребните документи до наведената дата или иските се невалидни или несоодветни за утврдување на личната состојба, компанијата за јавна набавка ќе го изврши извршувањето економски споредјувајќи има лијубој претходен или поизменен најновиот документ.' At the bottom, there's a note: 'Компанијата за јавни набавки.'

За да прикачете документите за личната состојба, потребно е по најавување во ЕСЈН, да влезете во менито за „Дополнително прикачи документи за докажување на лична состојба“, по чие кликување се отвора линкот **„Дополнително прикачи документи“**.

Во табелата ја гледате постапката на која сте поканети да поднесете дополнителни документи. Кликнувате на стрелката во последната колона.

The table lists six additional documents:

Број на агенција	Деконкретен предмет	Прикажи најактивниот најавен изборник	Прикажи најактивниот најавен изборник	Прикажи најактивниот најавен изборник	Прикажи најактивниот најавен изборник	Изврши рок
11/2016	Општина Кавадарци	Издавање на традиционална работица за традиционални пазари и издавање модул „ДТ“ од уредот блок Градежни издавања и патентирање уредувањето 2-ра фаза	Работник	Барање за прибирање понуда	30.06.2016 10:00	20.06.2016-10:00
05-655/0/2016	Општина Насир	Барање за издавање услуги	Услуги	Барање за прибирање понуда	04.06.2016 15:00	15.04.2016 15:35
20/2016	Општина Скопје - Новосел	Реконструкција на крафтна инсталација со ОБУ „Куприја“ и Местојци“ во Скопје Новосел	Работник	Барање за прибирање понуда	03.06.2016 13:00	07.04.2016 10:37
16/2016	ДЛУ Земја за приватизација, пензионарски и пензионски фондови и корпоративни сумнечни активи - Скопје	Објектување на имот и јавни утргувања од трафикот и инфраструктурата на автобуси и други видови на транспорт	Услуги	Барање за прибирање и клању	01.06.2016 12:00	14.04.2016 09:49
05/2016	ДСУ за употреба на земјиште и обезбедување на Селско земјиште - Скопје	Реконструкција на гроб	Работник	Барање за прибирање и клању	18.05.2016 10:00	27.04.2016 13:29
05-317/0/2016	Општина Кочани	Извршење на западниот рок на исполнување на Контрактот	Работник	Барање за прибирање и клању	16.05.2016 16:00	05.03.2016 16:43

Примјерот е прикажан од 1 до 6 од вкупно 6 записи

Инструменти: Помошни цели; e-Аукција; Извештај до 5.000 еври; Делтива небавка;

и ви се отвора форма со две можности за прикачување на документите.



Дополнително прикачи документи

Податоци за постапката

Број на постапак	05 079/6/2016
Датум на постапка	01.03.2016
Продукт на договорот за јавна набавка	Изградба на зграда/објект со општински карактер
Вид на договорот за јавна набавка	Работи
Извор на средства	БУЛСЕФ на РСС
Вид на постапка	Барање за привремено полагај
Категорија	Граѓански работи, работи поврзани со животната средина, комунални услуги, ХТВ, општествени промоции и облигации и издавање стоки/услуги
Статус	Одговорот е јасно објаснет
Дополнителни информации	Исподреката документација и обрасците за подготвување на понудата се приложени со Огласот и директно се преземаат од ЕСЈН. Целата вестапка се спроведува со електронски средства преку ЕСЈН.

Дополнителни документи

ТИП НА ДОКУМЕНТ	ДОКУМЕНТИ	ПРИКАЧИ
Документ за доказување на способност	Документ за способност.pdf Документ за способност - скенирано.pdf Документ за способност - скенирано со скенер.pdf Документ за способност - скенирано с компјутер.pdf Документ за способност - скенирано с компјутер со скенер.pdf Документ за способност - скенирано с компјутер со скенер.pdf Документ за способност - скенирано с компјутер со скенер.pdf	

ЕСЈН дава две можности за прикачување на документите за утврдување на личната состојба:

- Документите да ги преземете од дискот (компјутерот), по кликување на полето „**Прикачи од диск**“ и да ги прикачете скенирани во оригинал (сите што се издадени од други надлежни органи) или да ги прикачете претходно изготвени и електронски потпишани со електронски потпис (изјава на економскиот оператор дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари, што ја составува самиот економски оператор) или
- Ако веќе сте ја искористиле функционалноста „Документи на профил“ (види ДЕЛ 3, мени „МОЈ ПРОФИЛ“ точка *г* од овој Прирачник) истите по кликување на полето „**Прикачи од профил**“се појавуваат документите од профилот и кликнете „Сочувјај“,

Начинот на прикачување документи во ЕСЈН е унифициран и се состои од неколку чекори:

- Кликнувате на копчето „Прикачи документ“, односно на иконата ;
- Од прозорецот што ќе ви се отвори кликувате на копчето „Browse“ и го избирајте документот што сакате да го прикачете;

- Од прозорецот што ќе ви се отвори го избираате документот што сакате да го прикачете, а што претходно електронски сте го потпишале или сте го скенирале
- Кликнувате на копчето „Open“;
- Доколку во продолжение на образецот за прикачување се прикажува празно поле за внесување на описот на документот што сте го прикачиле, најнапред го внесувате описот, па потоа кликнувате на копчето „Прикачи“.
- По успешното прикачување на соодветниот документ, во продолжение се прикажува табела со прикачениот документ.

Документи

Дозволени екstenзии се: .doc, .txt, .zip, .pdf, jpg, jpeg, gif, .odt, .rar, xls, xlw, csv, .ppt, .pps, .docx, .xlsx, .pptx, .ods;

Големината на секој прикачен документ не смее да надмине 10 MB!

Изери

Browse... izjava.docx

Прикачи Откажи

Потврди

Дали сте сигури дека сакате да го избришете документот?

Потврди Откажи

Доколку сакате да прикачете повеќе документи, ги повторувате горенаведените чекори.

Доколку сакате да избришете некој од прикачените документи, кликнувате на иконата и потврдувате дека сте сигури дека сакате да го избришете

И на крајот кога ќе ги прикачете сите документи на еден од двата начини (прикачи од диск или прикачи од профил), кликнете на копчето „**Испрати**“ долу во десниот агол од табелата.

■ **Досие на учество на завршени постапки**

Во рамките на ова мени, економскиот оператор може да види во кои постапки има учествувано, односно за кои има поднесено понуди / пријави за учество по јавното отворање, како и во кои е-аукции има учествувано.

Менито „**ДОСИЕ НА УЧЕСТВО НА ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ**“ нуди два линка:

- a) Поднесени понуди/пријави за учество
- b) Учество на завршени аукции

a) Поднесени понуди/пријави за учество

Преку овој линк имате можност да ги прегледувате своите поднесени понуди/пријави за учество на постапки за исполнување на договори за јавни и навали по истек на крајниот рок за доставување на понуди. Потошку смета да ги претпоставите поднесената понуда/термија за учество на постапки или се спроведува пред 18.08.2015 година, огледно пред воведување на новите правила на апликацијата и подобрувањата и до денешните набавки потврдено е да пристапите преку линк „Поднесени понуди/пријави за учество – Стар доказ“ или линк „Поднесени понуди/пријави за учество за постапките пред воведување на подобрувањата и најавите на набавки“.

Поднесени понуди/пријави за учество

Поднесени понуди/пријави за учество пред воведување на подобрувањата и најавите на набавки

Поднесени понуди/пријави за учество за постапките пред воведување на подобрувањата и најавите на набавки

Поднесени понуди/пријави за учество дава преглед на понесени понуди, односно досие од понудата за постапките во кои сте учествувале.

Досие на поднесени понуди

Гриж на агенција објект:									Датум на Орган	Пријавите на постапките	Краен рок за поднесување на понуди	Извор на понуда	Пријавите на постапките	Статус на постапките	Линија
МК-СИ/Н/2015- 0000000000000000	Општина Кочани	Извештај за запишани пријави за оставки	28.08.2015	Година	Барање за поднесување понуди	1	Општина е најави објект	(предаде) ја понудата							
Прикажано со 1 до 1 од 1 таблици															
Предо Претходна Следна Последна															

Апликацијата постојано се надградува, така што со новата надградба се нуди можност да ги прегледате поднесените понуди/пријави за учество и на деливите набавки.

b) Учество на завршени аукции

Преку овој линк можете да ја прегледате својата последно поднесена цена на е-аукција за конкретна постапка.

Учество на завршени аукции										
По-долу										
Ср. №	Постапка	Години на договорот запишани редослед по постапките	Статус на поднесување на постапките	Понуда за поднесена цена	Почетните вкупни цени	Записаните вкупни цени	Цена на постапка	Статус на постапката	Симбол за претпоми- ната	Ажурирана с аукцијата
05/2015	Општина Кочани	Извештај и заявка за запишани редослед по постапките	ВИДЕН/СИ/ЕИ/ИД	145.157.33.драм	05.01.2015 12:02	05.01.2015 13:05	Барање за претпоми- ната	Барање за претпоми- ната		Ажурирана с аукцијата
25/2015/2015	Општина Кочани	Извештај и заявка за запишани редослед	ВИДЕН/СИ/ЕИ/ИД	388.403.9.драм	01.01.2015 13:00	02.01.2015 13:05	Барање за претпоми- ната	Барање за претпоми- ната		Ажурирана с аукцијата

